



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата в одделни изданија бр. 1032 Т-228 за огласи 1032-Т-221.

Среда, 2

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XIII

Претплата за 1957 година изнесува 1700.— динар., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Кралевића Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838. Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

395.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за виното, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 8 јули 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 9 јули 1957 година.

П. Р. бр. 10
10 јули 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН ЗА ВИНОТО

I. Општи одредби

Член 1

Со цел за унапредување на винарството и заштитата на потрошувачите, производството и прометот на вина и производството и прометот на други преработки од грозје и вино се вршат и подлежат на надзор според одредбите од овој закон

Член 2

Според видот на виновата лоза, според начинот на производството и според својот состав, вината се природни, специјални, пенливи и вина од директно-родни хибриди.

Член 3

Грозјето, виното и нивните преработки можат, во текот на преработката и по завршената преработка, да се подложат само на оние постапки и дејствија што се дозволени според одредбите од овој закон и според прописите донесени за неговото извршување.

Член 4

На грозјето, на виното и на нивните преработки можат, во текот на преработката и по завршената преработка, да им се додаваат туѓи средства и материји со цел за нивно поправање, лекување и одржување само во случаите предвидени со овој закон и со прописите донесени за неговото извршување.

II. Производство на вино

Член 5

Како вино според овој закон се смета само производ добиен со алкохолно вриење на шира или гмечено свежо грозје од племенита винова лоза (*Vitis vinifera*).

Член 6

Берењето на грозје заради негова преработка во вино не може да се врши пред рокот што ќе го

определи за тоа советот на народниот одбор на општината надлежен за работите на селското стопанство.

Член 7

Преработка на грозје во вино можат да вршат производителите на грозје, како и стопанските организации на кои тоа како предмет на работењето им е запишано во регистарот на стопанските организации и кои исполнуваат други услови предвидени со овој закон и со прописите донесени за негово извршување.

Како производители на грозје се сметаат поединци, организации и установи што произвеле грозје на сопствено земјиште односно на земјиште со кое управуваат, како и поединци и организации кои врз основа на договор со сопственикот односно со органот на управувањето со земјиштето учествуваат во производството на грозје.

Стопанските организации можат да вршат преработка на грозје во вино ако располагаат со соодветни простории и со потребни технички средства и уреди за преработка на грозје и ако со преработката на грозје раководи селскостопански стручњак од винарска струка.

Стопанските организации можат да вршат преработка на грозје во вино дури откако, врз основа на мислење од стручна комисија, со решение од органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на селското стопанство, ќе се утврди дека ти исполнуваат условите од претходниот став. Стручната комисија ја определува органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на селското стопанство.

Член 8

Забрането е облажување на шира и гмечено грозје со додавање на шеќер или други благи материји.

Ако поради лоша година или поради последици од болест на виновата лоза содржината на шеќерот во ширата или во гмеченото грозје е пониска од нормалната содржина на шеќерот на определено подрачје или за определен вид грозје, може на ширата или на гмеченото грозје да им се додаде онаа количина концентрирана шира што е потребна на ширата или гмеченото грозје да постигнат нормална содржина на шеќер за определено подрачје и за определен вид грозје.

На вака облажената шира или гмечено грозје, како и на виното добиено од нив, забрането е да им се додава винска или лимонска киселина.

Одобрението за додавање на концентрирана шира според ставот 2 на овој член го дава органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на селското стопанство.

Член 9

Забрането е да се произведува вино со употреба на алкохол, вода, шеќер, киселина, комине, концентрирана шира, суво грозје или на кои и да било други состојки што потрошувачите можат да ги доведат во заблуда во поглед на начинот на производството или на потеклото на виното.

Член 10

Забрането е фалсификувањето на вина, во текот на преработката или по завршената преработ-

ка, со додавање алкохол, жестоки пијанки, вода, бојадисувачки, екстрактивни и мирисни средства и материи.

Забрането е мешање на природни и специјални вина, како и мешање на здрави со болни и расипани вина со цел за нивно пуштање во промет.

Производите од племенита винова лоза (член 5) не смеат да се мешаат со производи од директно-родни хибриди со цел за пуштање во промет.

Член 11

Стопанските организации што се занимаваат со преработка на грозје во вино, а немаат одобрение за производство на специјални вина (член 30), не смеат во своите деловни простории да држат шајер, алкохол, како и бојадисувачки, екстрактивни и мирисни средства и материи. Ова не се однесува на стопанските организации што не се занимаваат со производство ниту со преработка на вино, туку само продаваат вино во затворени шишиња.

Член 12

Забрането е да се препорачува усно, писмено или на некој друг начин употребата на средства за преработка на грозје и за производство на вина и на нивни преработки што не се дозволени, како и начинот на преработката и производството на грозје, вина и нивни преработки, што им се противни на одредбите од овој закон или на пропи- сите донесени за негово извршување.

Член 13

Преработката на грозје и преработката и одгледувањето на вина можат да се вршат само на оние постапки и дејствија со кои во нив не се внесуваат никакви туѓи материи и со кои не се менува нивниот состав.

Дозволени се особено овие постапки и дејствија:

1. преточување, проветрување, сумпорирање, филтрирање, бистрење, затоплување, пастеризирање, центрифугирање и дополнително превирање на коминето;

2. мешање на разни видови вино или шира, освен мешање на природни и специјални вина, под услов секое од нив да им одговара на одредбите од овој закон;

3. згуснување на шира со изварување, и со смрзнување на природно вино и шира со цел за производство на концентрирана шира или специјални вина.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на употребата на средствата предвидени врз основа на чл. 14 и 15 на овој закон.

Член 14

При преработката на грозје и преработката и одгледувањето на вина можат да се употребуваат само оние средства што се определени со прописите од надлежниот сојузен орган.

Средствата за преработка на грозје и за преработка и одгледување на вина не смеат да бидат штетни за човечкото здравје и можат да се пуштат во промет само ако се енолошки чисти и ако е нивното пуштање во промет дозволено со решение од републичкиот орган на управата надлежен за работите на народното здравје, што овој го издава врз основа на анализа и мислење од најмалку две лаборатории овластени за анализи на вината според одредбите од овој закон.

Член 15

Употребата на калиум-фероцијанид со цел за бистрење на виното и ширата е дозволена само врз основа на упатства од овластената лабораторија, што ги издава оваа потем извршеното испитување на виното.

Виното или ширата што се бистрени со калиум-фероцијанид не смеат да се пуштат во промет пред да изврши овластената лабораторија контрола и да установи дека виното или ширата не содржат илјадови соединенија.

Член 16

Одредбите од членот 7 ст. 1 и 2 и чл. 8, 9, 10, 13, 14 и 15 од овој закон не се однесуваат на она вино или шира што се наменети за сопствена потрошувачка на производителите, а се произведени во количините што не ги надминуваат потребите на сопствената потрошувачка.

III. Промет на вина и шира и на преработки од вино и шира

Член 17

Во промет можат да се пуштаат само оние вина и шира што им одговараат на одредбите од овој закон.

Виното и ширата се во промет во смисла на овој закон и тогаш кога се наоѓаат во деловните простории на стопанската организација што се занимава со преработка или со промет на алкохолни пијачки. Ова не важи за болните и расипаните вина што се наоѓаат во садови на кои е означено тоа.

Член 18

Виното што се пушта во промет мора да ги содржи пропишаните најмали количини на определени состојки. Ова не се однесува на јачината на виното.

Член 19

Забрането е да се пуштаат во промет за човечка потрошувачка болни и расипани вина.

Стопанските организации што вршат угостителски услуги не смеат да држат болни и расипани вина во своите деловни простории.

Поединци-производители кои во своите простории држат вина во поголеми количини од оние што се потребни за сопствена потрошувачка и стопанските организации што се занимаваат со преработка на грозје во вино или со промет на алкохолни пијачки, освен организациите од ставот 2 на овој член, мораат посебно да ги означат садовите во кои се наоѓаат болните или расипаните вина.

Член 20

Болно или расипано вино е она вино чии испарливи киселини, изразени како оцетна киселина, ја надминуваат по одбивањето на сумпорестата киселина, количината определена со прописите од надлежниот сојузен орган.

Болно или расипано вино е и она вино кај кое е утврдена таква промена на хемискиот состав, на миризбата и вкусот поради која тоа не се смета погодно за пиење.

Кое вино е болно и расипано во смисла на претходниот став утврдува стручниот одбор за оценување на вината (член 51).

Член 21

Забрането е држење на коминџак во поголеми количини од количините потребни за сопствена потрошувачка и пуштање на коминџакот во промет.

Член 22

Со промет на вино и шира можат да се занимаваат стопанските организации кои, покрај другите услови за вршење на оваа дејност, располагаат со потребни простории и уреди што овозможуваат правилно сместување одгледување и манипулација со виното и ширата и кои располагаат со потребен број селскостопански стручњаци од винарската струка. Стопанските организации можат да се занимаваат со промет на вино и шира дури откако, врз основа на мислење од стручна комисија, со решение од органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на стоковниот промет ќе се утврди дека ги исполнуваат наведените услови. Стручната комисија ја определува органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на стоковниот промет.

Со промет на вино и шира во затворени шишиња можат да се занимаваат и стопански организации што не ги исполнуваат условите од претходниот став.

Член 23

Виното, ширата и нивните преработки можат да се извезуваат ако ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и со прописите донесени за негово извезување во поглед на пуштањето во внатрешен промет или ако ги исполнуваат условите пропишани со законите од земјата увозница.

За преработка, лекување, поправање и одгледување на вина и шира и нивни преработки што се наменети за извоз во определена земја, се дозволени, покрај дејствијата и средствата дозволени со овој закон, и оние дејствија и средства што се дозволени според прописите од земјата увозница. Ако така произведените вина не ги исполнуваат условите предвидени со овој закон и со прописите донесени за негово извезување, не можат да се пуштаат во промет во земјата.

Не можат да се извезуваат вино, шира и нивни преработки, ако ознаката на нивното потекло и сорта не ѝ одговара на стварноста.

Член 24

Увоз на вина, шира и нивни преработки дозволен е само со одобрение од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, кое овој го донесува во согласност со Комитетот за надворешна трговија.

IV. Заштита на потеклото на вината и ширата

Член 25

Секое вино и шира што се пуштаат во промет мораат да го носат општиот назив (бело вино, црно вино, ружица и сл.) и ознаката на јачината или ознаката на сорта и на потеклото, или само ознаката на потеклото (сортата и положбата).

Смес од вина или шира може да се пушта во промет под општ назив со ознака на јачината на тој смес или со ознака дека е тоа смес. На смесот од вина или шира може да се стави и ознаката на виното што е застапено во смесот со повеќе од две третини, под услов смесот да ги задржал карактеристичните особини на ова вино.

Член 26

Забрането е да се пушта во промет вино или шира како и нивни смесови под ознака на вино-роден крај и место, визба, производител, сорта на грозје, година на староста и други особености ако таа ознака не ѝ одговара на стварноста.

Како вина оригинално полнети во шишиња можат да се означат само оние вина што се одгледани, узреани и наполнети во шишиња во визбата на производителот.

Член 27

Виното и ширата што се пуштаат во промет можат да имаат заштитено име и заштитен знак. Заштитата на името и на знакот се врши според посебни прописи.

Член 28

Непосредните производители на грозје и нивните организации можат да бараат заштита на називот и на потеклото на своите вина според посебни прописи.

За заштита на потеклото на прочуените вина ќе се установи посебен заштитен знак.

Прочуени вина се оние висококвалитетни вина што се одликуваат со особен вкус и мирис и што можат да се добијат само на определено подрачје, на определена положба или само од онаа сорта или оној смес од сорта на грозје и на оној начин како што е тоа со долгогодишна пракса утврдено.

V. Специјални и пенливи вина

Член 29

Специјално вино е производ добиен на специјален начин на преработка на свежо грозје од племенитата винова лоза, или на природно вино со додаток на потребна количина шеќер, алкохол, мирисни и други потребни материји и состојки што не се штетни за човечкото здравје.

Специјалните вина можат да бидат: десертни, ликерски и ароматизирани.

Член 30

Производство на специјални вина можат да вршат само стопанските организации кои за тоа имаат посебно одобрение од органот на управата на народниот одбор на околицата надлежен за работите на селското стопанство.

Специјалните вина можат да се пуштаат во промет кога се исполнети следниве услови:

1) виното што служи како суровина за притотвување на специјално вино да ги исполнува условите пропишани со овој закон;

2) производството на специјални вина да се врши во посебни простории што се одвоени од просториите во кои се држи природното вино.

Член 31

Пенливи вина се вината кои, покрај други состојки содржат и количина на јаглендиоксид определена со прописите од надлежниот сојузен орган поради која при отворањето на шише со вакво вино се развива обилна пена.

Пенливите вина можат да бидат природни и вештачки. Природни пенливи вина се вина во кои јаглендиоксидот настанал исклучиво од алкохолно вриење, а вештачки пенливи вина се вина на кои јаглендиоксидот во целост или деломично им е придаден под притисок.

VI. Промет на преработките од вина и шира

Член 32

Ео промет можат да се пуштаат мистела, вински дестилат и ракија од комиње или вински талог.

Член 33

Гроздов сок од племенитата винова лоза може да се пушта во промет ако е произведен без употреба на хемиски средства за конзервирање.

Гроздовиот сок може да се произведува и од концентрирана шира со додавање на вода, но количината на шеќер во вака произведениот сок не може да биде пониска од пропишаната количина шеќер по литар.

Член 34

Во промет може да се пушта вински оцет добиен со оцетно вриење на вино само ако ги исполнува условите пропишани со овој закон.

За производство на вински оцет можат да се употребат и вина со зголемена количина на оцетна киселина.

Вински оцет што се пушта во промет мора да ја содржи најмалку онаа количина оцетна киселина и екстракт, не сметајќи го шеќерот, што се определени со пропис од надлежниот сојузен орган на управата.

Член 35

Одредбите од овој закон за виното, за прометот на природни вина и шира, за заштитата на потеклото на виното и ширата, како и другите одредби што се однесуваат на виното и ширата, ќе се применуваат во се' и на специјалните и пенливите вина и на преработките од вино и шира, доколку со одредбите од овој закон не е определено поинаку.

VII. Посебни одредби за виното од директно-родни хибриди и за неговите преработки

Член 36

Забранет е промет со гмечено грозје, шира и вино од директно-родни хибриди, како и на нивни преработки, било за човечка потрошувачка било за производство на алкохолни пијачки.

Гмечено грозје, шира и вино од директно-родни хибриди, како и нивни преработки, можат да се купуваат само оние стопански организации што не се занимаваат со промет на алкохолни пијачки или со промет на гроздов сок од племенитата винова лоза.

Одобрението за откуп според претходниот став го дава републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет.

Против решението на републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот про-

мет може да се изјави жалба до републичкиот извршен совет.

Член 37

Во промет можат да се пуштат грозје и гроздов сок од директно-родни хибриди под услов да бидат тие како такви означени.

VIII. Надзор над извршувањето на прописите за производството и прометот на вина и на преработки од грозје и вино

Член 38

Надзор над придржувањето на прописите за производството и прометот на вина и на преработки од грозје и вино од страна на граѓаните, установите и организациите (винарска инспекција) вршат, во рамките на надлежноста утврдена со закон и со други прописи, општинските, околските, областните, покраинските и републичките органи на управата во чија надлежност со посебни прописи се ставени работите на винарската инспекција.

Член 39

Во делокругот на органите надлежни за работите на винарската инспекција спаѓаат особено:

- 1) надзорот над производството и преработката на вина и други преработки од грозје и вино, вклучувајќи го производството и преработката на специјални и пенливи вина;
- 2) надзорот над прометот на вина и други преработки од грозје и вино;
- 3) надзорот над прометот и употребата на средствата и материите за производство и преработка на грозје и вино и нивни преработки;
- 4) надзорните работи над производството и прометот на други алкохолни пијачки што се со посебни прописи ставени во нивна надлежност.

Член 40

Органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на винарската инспекција ги врши сите работи на винарската инспекција, доколку одделни од тие работи не се со закон или со друг пропис ставени во надлежност на околските или републичките органи на управата.

Член 41

Органот на управата на народниот одбор на околицата надлежен за работите на винарската инспекција врши работи на винарската инспекција:

- 1) над прометот на вина и други алкохолни пијачки на граница;
- 2) над прометот на јадро на средствата и материите за производство и преработка на грозје и вино и нивни преработки;
- 3) во други случаи кога вршењето на работите на винарската инспекција со посебни прописи е изречно ставено во нивна надлежност.

Органот на управата на народниот одбор на околицата надлежен за работите на винарската инспекција, со согласност од надлежниот орган на народниот одбор на општината, за вршење на одделни работи на винарската инспекција од претходниот став може да ги овласти службениците на народниот одбор на општината што се овластени за вршење работи на винарската инспекција.

Органот на управата од ставот 1 на овој член врши и работи на винарската инспекција од надлежноста на народниот одбор на општината ако народниот одбор на општината не организирал служба за вршење винарска инспекција ниту одредил службеник што ќе ги врши работите на винарската инспекција.

Член 42

Работите на винарската инспекција ги вршат за тоа овластените службеници на органот на управата надлежен за работите на винарската инспекција. За вршење работи на винарската инспекција можат да бидат овластени и службениците што вршат сродни инспекциски работи и ги исполнуваат

условите пропишани за вршење на винарската инспекција.

Органот надлежен за назначување на службениците што ја вршат винарската инспекција за вршење на работи на винарската инспекција може да овласти и лице кое работите на винарската инспекција ќе ги врши хонорарно.

Лицето што хонорарно врши работи на винарската инспекција не може да ги врши тие работи во организацијата односно во установата во која е запослено.

Прописите за стручните квалификации, за стручната пракса и за другите услови што мораат да ги исполнуваат службениците што ги вршат работите на винарската инспекција ги донесува сојузниот орган на управата во чиј делокруг спаѓаат работите на винарската инспекција.

Член 43

Сојузниот орган на управата во чиј делокруг спаѓаат работите на винарската инспекција се грижи за унапредувањето на службата на винарската инспекција, како и за образованието и за стручното усовршување на службениците што вршат работи на винарската инспекција, води општа евиденција за стручните кадри за вршење на винарската инспекција и е должен да им укажува стручна помош на републичките а преку нив и на околските органи на управата што вршат работи на винарската инспекција.

Сојузниот орган на управата од претходниот став се грижи за спроведувањето на меѓународните конвенции и на други спогодби што се однесуваат на виното и на преработките од грозје и вино.

Презата и должностите од ставот 1 на овој член ги имаат и републичките органи на управата надлежни за работите на винарската инспекција спрема околските и општинските органи на управата надлежни за работите на винарската инспекција.

Член 44

Сојузните, републичките и околските органи на управата во чиј делокруг спаѓаат работите на винарската инспекција вршат непосреден надзор над работата на републичките, околските односно општинските органи на управата надлежни за работите на винарската инспекција.

Сојузните, републичките и околските органи на управата во чиј делокруг спаѓаат работите на винарската инспекција имаат право од републичките, околските односно општинските органи на управата надлежни за работите на винарската инспекција:

- 1) да побараат да извршат определена работа од неговата надлежност и за тоа да му поднесат извештај;
- 2) да побараат известување и податоци за вршењето на надзор над спроведувањето на прописите за производството и прометот на вино, преработки од грозје и вино и други алкохолни пијачки што им се потребни заради евидентирање и следење функционирањето на службата на винарската инспекција.

Член 45

Ако околскиот односно републичкиот орган на управата надлежен за работите на винарската инспекција, при остварувањето на надзорот над вршењето на работите на винарската инспекција од страна на надлежните општински и околски органи на управата, установи дека тие органи не ја вршат уредно својата должност и дека постои потреба од преземање на определени инспекциски дејствија тој ќе го предупреди за тоа надлежниот општински односно околски орган на управата. Во случај тие органи во оставениот им срок да не извршат определена работа од винарската инспекција, или ако инаку постои итна потреба од извршување на одделни инспекциски дејствија, околскиот односно републичкиот орган на управата може и сам да преземе потребно дејствие преку

својот службеник овластен за вршење инспекција. Во таков случај овој службеник е должен пред претретањето на такво дејствие за тоа да го извести надлежниот општински односно околински орган на управата и да го повика службеникот на тој орган овластен за вршење работи на винарската инспекција да присуствува на тоа дејствие.

Член 46

Во вршењето на работите на винарската инспекција, службеното лице што ги врши тие работи е овластено:

1) да врши преглед на објектите и на деловните простории во кои се преработуваат, се сместуваат и се пуштаат во промет алкохолни пијачки, како и на оние простории во кои се произведуваат, се сместуваат и се пуштаат во промет средствата кои се дозволени да им се додаваат на грозјето и виното и на нивните преработки;

2) да врши преглед на деловните книги и документи во организациите и установите што се занимаваат со преработка, производство и промет на грозје, вино и нивни преработки;

3) да донесува решенија за привремена или трајна забрана за пуштање во промет на одделни видови и количини вино или друга алкохолна пијачка, како и за привремена или трајна забрана на производството или пуштањето во промет на средствата споменати во точ. 1 на овој член;

4) да презема други мерки што се потребни за извршување и примена на прописите за производство и прометот на алкохолни пијачки, кога за преземање на тие мерки е овластено со овој закон или со посебни прописи.

Член 47

Кога мерката наредена од страна на органот надлежен за работите на винарската инспекција се состои во извршување на определено дејствије, а лицето, установата, односно организацијата што е должна да го изврши тоа дејствие, пропушти да го изврши во определен срок, службеното лице што го донесло решението може тоа дејствие да го изврши самото или преку други лица, органи и организации.

Ако решението не може да се изврши на друг начин, службеното лице овластено за вршење на винарската инспекција може да побара помош од Народната милиција.

Трошоците за извршувањето во случајот од ставот 1 на овој член ги поднесува лицето, установата односно организацијата што била должна да ја изврши наредената мерка.

Член 48

Жалбата против решението донесено при вршењето на винарската инспекција не го одлага извршувањето на решението, но надлежниот инспектор може, по образложено барање од странката, да го одложи извршувањето на решението ако поради тоа не постои опасност за луѓето и имотот.

Член 49

Кога службеникот овластен за вршење на винарската инспекција се посомнева дека прегледаните производи и средства не им одговараат на условите пропишани со овој закон или со други прописи, тој ќе земе потребен број мостри и ќе ги достави на овластената лабораторија на анализа и испитување.

Сопственикот на предметот од кој се земаат мострите е должен да даде амбалажа и да ги поднесува трошоците за патувањето и превезувањето на мострите.

Ако се утврди дека предметите од кои е земена мострата им одговараат на законските прописи, трошоците за испитувањето на мострите и трошоците за превезувањето од претходниот став ги поднесува органот на управата што врши надзор.

Кога службеникот овластен за вршење винарската инспекција утврди или се посомнева дека по-

вредата на прописите за производството и прометот на алкохолните пијачки претставува кривично дело, стопански престап или прекршок, тој ќе му поднесе пријава за тоа на надлежниот орган.

Член 50

За анализи и испитувања според одредбите од овој закон се овластени лабораториите, институти, заводите и установите што ќе ги определат за тоа републичкиот орган на управата надлежен за работите на селското стопанство.

Член 51

При секоја установа од членот 50 на овој закон се формира стручен одбор за оценување на вината.

Составот на стручниот одбор и начинот на неговата работа ќе ги пропише сојузниот орган на управата во чиј делокруг спаѓаат работите на винарската инспекција.

Член 52

Органите, установите, организациите и лицата што држат или користат објекти, простории, уреди и предмети на трудот и работењето што потпаѓаат под надзор според одредбите од овој закон, должни се на службениците овластени за вршење на винарската инспекција да им овозможат несметкавано вршење на службата. За таа цел тие се должни да им овозможат пристап во деловните простории, да им ги дадат сите потребни известувања и податоци, да им дозволат преглед на деловните книги и со цел за испитување да им ја стават бесплатно на располагање потребната количина предмети или производи што подлежат на надзор според одредбите од овој закон.

Државните органи, самостојните установи и организации се должни на службениците овластени за вршење на винарската инспекција да им дадат и стручна и друга помош и да соработуваат со нив при вршењето на винарската инспекција, као и да им ги стават на располагање податоците потребни за вршењето на таа инспекција.

Член 53

Ако во вршењето надзор над производството и прометот на вина или други алкохолни пијачки два или повеќе органи на управата од ист степен во иста народна република донесат по иста работа спротивни решенија, органот надлежен за решавање по жалбата против таквите решенија може, иако жалбата не е изјавена, да донесе за истата работа решение што е задолжително за службениците овластени за вршење на винарската инспекција.

Ако такви решенија донесле органи на управата од разен степен во разни републики, сојузниот орган на управата во чиј делокруг спаѓаат работите на винарската инспекција може да донесе решение кое е задолжително за службениците овластени за вршење на винарската инспекција.

Ако во вршењето надзор над производството и прометот на вина и други алкохолни пијачки републички или околински органи на управата донесат по иста работа спротивно решение, задолжително е решението што го донесол републичкиот орган на управата.

IX. Казнени одредби

Член 54

Со парична казна од 20.000 динари до 2.000.000 динари ќе се казни за стопански престап стопанска организација или установа со самостојно финансирање:

1) ако произведува вино противно на одредбата од членот 9 на овој закон;

2) ако противно на одредбите од овој закон фалсификува вино со додавање на алкохол, жештки пијачки, вода, бојосувачки, екстрактивни и мирисни средства и материји;

3) ако пушти во промет за човечка употреба болно или расипано вино или ако меша такво вино со здраво вино заради пуштање во промет;

4) ако противно на одредбите од овој закон меша комињак со производ од племенита лоза;

б) ако без одобрение од надлежниот орган пушти во промет средство за преработка на грозје и за преработка или одгледување на вино;

в) ако пушти во промет одделен вид или количина вино или друга алкохолна пијачка или средство што му се придава на вино, грозје или нивни преработки, а чие пуштање во промет е забрането со решение од службеникот овластен за вршење на винарската инспекција;

г) ако при преработката на грозје и вино употреби некое од средствата што се штетни за човечкото здравје или чија употреба е со прописи забранета;

д) ако без одобрение од надлежниот орган произведува специјални вина;

е) ако пушти во промет вино или шира, како и нивни смеси под ознака на винороден предел и место, визба на производителот, сорта грозје, година на староста и други особености што не ѝ одговараат на стварноста;

ж) ако пушти во промет гроздов сок кој се произведува со употреба на хемиски средства;

з) ако увезува вино, шира и нивни преработки без одобрение од надлежниот државен орган;

4) ако пушти во промет гмечено грозје, шира или вино од директно-родни хибриди, како и нивни преработки, било за човечка употреба, било за производство на алкохолни пијачки, или ако производи од директно-родни хибриди меша со производи од племенита винова лоза со цел за нивно пуштање во промет

За дејствијата од претходниот став ќе се казни со парична казна до 50.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или установата со самостојно финансирање.

Член 55

Со парична казна до 300.000 динари или со затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок и поединец што ќе стори некое од дејствијата од членот 54 на овој закон.

Член 56

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација или установа со самостојно финансирање ако противно на одредбите од овој закон (член 22 став 1) се занимава со промет на вина и ако не ги исполнува пропишаните услови.

За дејствието од претходниот став ќе се казни со парична казна до 20.000 динари и одговорното лице во стопанската организација односно во установата со самостојно финансирање.

Член 57

Со парична казна до 50.000 динари или со казната затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок:

1) тој што за бистрење вино или шира ќе употреби калиумфероцијанид без упатствата што овластената лабораторија ги дала за таква употреба (член 15 став 1) или тој што такво бистрено вино или шира ќе пушти во промет пред да изврши контрола и да установи овластената лабораторија дека виното или ширата не содржат цијанови соединенија;

2) тој што при производството или преработката на вина ќе употреби концентрирана шира;

3) тој што без одобрение од надлежниот орган облажува шира или гмечено грозје или ако на облажената шира или гмечено грозје, како и на виното добиено од нив им додава винска или лимонска киселина;

4) тој што препорачува усно, писмено или на некој друг начин употреба на средства за преработка и производство на грозје, вина и нивни преработки што не се дозволени;

5) тој што преработката на грозје или преработката на вино и одгледувањето на вино ја врши

со постапка или дејствие со кои во нив се внесува туѓа материја и со кои се менува нивниот состав, а чија употреба со прописи не е изречно дозволена;

6) тој што ќе стави во промет вино или шира без општ назив и ознаки за јачината или без ознака на сортата и потеклото;

7) тој што ќе пушти во промет вино кое не содржи во пропишаните нормални количини определени состојки;

8) тој што противно на одредбите на овој закон (член 19 ст. 2 и 3) држи во своите простории болно или расипано вино или што посебно не ќе ги означат сатовите во кои се наоѓа такво вино;

9) тој што ќе пушти во промет вински оцет добиен со оцетно вршење на вино што не ги исполнува со прописи определените услови;

10) тој што врши откуп на гмечено грозје, шира и вино од директно-родни хибриди, или откуп на нивни преработки без одобрение од надлежниот орган;

11) тој што го смеќава или оневозможува вршењето на контролата од страна на овластените службеници.

За дејствието од претходниот став правното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 динари.

Со казната од претходниот став ќе се казни за прекршок:

1) стопанската организација што има одобрение од надлежниот орган за производство на специјални вина ако произведува специјални вина во простории во кои се држи природно вино;

2) правното лице што пушта во промет комињак.

Член 58

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) тој што бере грозје заради негова преработка во вино пред рокот определен од надлежниот орган;

2) поединец што држи комињак во поголеми количини од количините потребни за сопствена потрошувачка или што пушта во промет комињак.

За прекршокот од точката 1 на овој член правното лице ќе се казни со парична казна до 100.000 динари.

Член 59

Покрај паричната казна за стопански престап од членот 54, односно покрај казната за прекршоците од чл. 55 до 57 и членот 58 точка 2 на овој закон, спрема сторителот може да се изрекне и заштитната мерка одземање на предметите и производите со кои стопанскиот престап или прекршокот е сторен.

Покрај паричната казна за стопански престап од членот 54 на овој закон од стопанската организација односно установата со самостојно финансирање ќе се одземе и материјалната корист што таа ја прибавила со извршувањето на стопанскиот престап.

Член 60

За постапката по стопанските престапи од членот 54 на овој закон надлежни се во прв степен окружните стопански судови.

За постапката по стопанските престапи од претходниот став важат одредбите од Законот за стопанските судови. Доколку со тој закон во поглед на постапката не е определено поинаку, на тие престапи согласно ќе се применуваат материјално-правните и формалноправните одредби што важат за повредите на прописите со кои се предвидени казни и други мерки за стопанските организации, а по кои до влегувањето во сила на Законот за стопанските судови за постапката биле надлежни државните арбитражи.

За административно-казнената постапка по прекршоците од чл. 55 до 57 на овој закон надлежни се околските судии за прекршоци, а за оние од членот 58 на овој закон општинските судии за прекршоци.

Х. Преодни и завршни одредби**Член 61**

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе прописи за производството на алкохолни пијалаци чие производство и промет не се регулирани со овој закон, од страна на стопанските организации и за условите за такво производство. Со тие прописи ќе се определи дека таквите алкохолни пијалаци не можат да се пуштаат во промет под име кое во себе го содржи зборот „вино“ или под име вообичаено за природни вина.

Член 62

Се овластува Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет да донесе прописи: за условите под кои стопанските организации можат да вршат преработка на грозје и вино, за облажувањето на шира или гмечено грозје, за средствата што можат да се употребуваат за преработка на грозје, и за преработка и одгледување на вино, за начинот на нивната употреба и за количините во кои смеат да се употребуваат, за употребата на средствата за бистрење вина или шира, како и за бистрењето со калиум-фероцијанид.

Се овластува Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет во согласност со Сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет да донесе прописи: за определувањето на количините на вино и шира што служат за сопствена потрошувачка на производителите, за определувањето на најмалата количина состојки што мора да ги содржи виното што се пушта во промет, за држењето и постапувањето со виното наменето за извоз што ги исполнува условите на земјата увозница, а не ги исполнува условите за пуштање во внатрешен промет (член 23), за заштитата на потеклото на прочуените вина, за условите и за постапката за давање одобренија за производството на специјални вина, за овластувањата на службениците што вршат работи на винарската инспекција, како и за единствените методи за вршење анализи и за оценување на винага што се вршат врз основа на одредбите од овој закон.

Се овластува Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет во согласност со Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи да донесе поблиски прописи за постапката со предметите и производите што се одземени, според одредбата од членот 59 на овој закон.

Член 63

Стопанските организации се должни во срок од три месеци по влегувањето во сила на овој закон да го сообразат своето работење со одредбите од овој закон.

До 31 декември 1957 година виното, ширата и нивните преработки што се произведени пред влегувањето во сила на овој закон, можат да се пуштаат во промет под условите што биле предвидени со досегашните прописи.

Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет во согласност со Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет ќе пропише одредби за обврската за пријавување на оние количини вино што се произведени пред влегувањето во сила на овој закон, ако виното не ги исполнува условите предвидени со овој закон.

Член 64

За извршување на овој закон и на сојузните прописи донесени за неговото извршување ќе се грижи Секретаријатот за селскостопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет.

Член 65

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат сите прописи што се во спротивност со неговите одредби.

Член 66

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

396.

Врз основа на точката 2 одделот 5 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ОСНОВАНИ СО СОЈУЗНИ ПРОПИСИ****Член 1**

Од фондовите основани со сојузни прописи за намените определени со тие прописи можат да се трошат во текуштата година само оние средства што се остварени во претходните години.

Одредбата од претходниот став не се однесува на фондовите на социјалното осигурување и на стопанските организации.

Член 2

Преминот врз начинот на трошење средства утврден во претходниот член од оваа уредба, ќе се изврши постапно и согласно со сојузните општествени планови односно со прописите на Сојузниот извршен совет.

Член 3

Во 1957 година можат да се трошат:

- 1) 60% од средствата на општествените инвестициони фондови;
- 2) 70% од средствата на фондовите за унапредување на шумарството;
- 3) 90% од средствата на фондовите за кредитирање на станбената изградба;
- 4) 80% од средствата на сите други фондови.

Процентите од претходниот став се применуваат на средствата на фондовите остварени во текот на целата 1957 година. Од вкупните средства остварени во текот на 1957 година до влегувањето во сила на оваа уредба пред пресметувањето ќе се одбие износот што политичко-територијалните единици им го дале на стопанските организации за обртни средства.

По исклучок од одредбата од ставот 1 на овој член средствата на сојузните фондови во 1957 година можат да се трошат во полн износ.

Член 4

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на средствата што фондовите ги добиле како дотација.

Член 5

Обврските на фондовите на кои се однесува оваа уредба спрема Општиот инвестиционен фонд, создадени до денот на нејзиното влегување во сила, ќе се исплатат од средствата што можат да се трошат во 1957 година.

Ако обврските спрема Општиот инвестиционен фонд не можат да се исплатат од средствата од претходниот став, за намирување на тие обврски можат да се употребат и средства од фондовите кои не можат да се трошат во 1957 година.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката за употреба на средствата на определените фондови во 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/57) доколку се однесува на средствата на општествените инвестициони фондови на околиите и општините и на средствата на фондовите за унапредување на шумарството што се остварени во 1957 година.

Член 7

Се овластува Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансните да донесе поблиски прописи за спроведување на оваа уредба.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 270

10 јули 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

397.

Врз основа на точката 2 одделот 2 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, а во врска со членот 24 став 2 од Законот за данокот на приходите од авторските права и за Фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Средствата на Сојузниот фонд за унапредување на културните дејности (во натамошниот текст: фондот), што е основан со Законот за данокот на приходите од авторските права и за Фондот за унапредување на културните дејности, можат да се употребуваат за помагање на акциите од општо-југословенско културно значење, за помагање на меѓурегионалните и меѓународните културни и научни манифестации и за унапредување на уметничките и другите културни дејности, како и за други потреби од општо значење.

Член 2

Средствата на фондот се формираат:

1) од делот на приходите од наплатениот данок на приходите од авторските права, определен со посебни сојузни прописи;

2) од дотации, подароци, завештанија и сл.;

3) од интересот на средствата на фондот вложени кај банката.

Средствата на фондот се вложуваат кај Народната банка.

Член 3

Приходите и расходите на фондот се предвидуваат и се одобруваат со годишна претсметка на фондот.

Член 4

Средствата на фондот непотрошени во тек на една година се пренесуваат во наредната година.

Член 5

Фондот има свои правила

Член 6

Фондот е правно лице.

Фондот одговара за своите обврски со сите свои средства.

Член 7

Со фондот управува управен одбор од 11 членови.

Претседателот и членовите на управниот одбор ги именува Сојузниот извршен совет.

Член 8

Со работата на управниот одбор раководи неговиот претседател.

Претседателот ги приготвува и свикнува седниците на управниот одбор.

Член 9

Управниот одбор полноважно решава ако се присутни повеќе од половина негови членови.

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 10

Управниот одбор ги врши особено овие работи:

1) донесува правила на фондот;

2) составува предлог на претсметка на приходите и расходите и завршна сметка на фондот;

3) определува поединечни намени за кои се употребуваат средствата на фондот во границите на одобрената претсметка;

4) се грижи за извршувањето на претсметката на фондот;

5) го организира работењето на фондот и гриши други работи во врска со работата на фондот.

Член 11

Со правилата на фондот поблиску се определува начинот на управувањето со фондот и работењето на фондот.

Правилата на фондот ги одобрува Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Член 12

Претсметката на приходите и расходите на фондот се одобрува како прилог на сојузниот буџет.

Член 13

Во поглед на составувањето и извршувањето на претсметката, како и во поглед на контролата над употребата на средствата на фондот, се применуваат согласно прописите за буџетите.

Член 14

Наредбадавец за извршување на претсметката на фондот е претседателот на управниот одбор на фондот.

Претсметката на фондот ја извршува банката кај која се вложени средствата на фондот.

Член 15

Административните и сметководствените работи на фондот ги врши Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Член 16

Средствата на фондот корисниците можат да ги употребат само за намените за кои тие средства им се доделени.

Член 17

Управниот одбор на фондот може да бара од корисникот на средствата на фондот да му поднесе извештаи за потрошувачката на средствата доделени од фондот.

Ако корисници на средствата на фондот се установи и организации, должни се примените средства од фондот посебно да ги евидентираат во своето сметководство.

Член 18

По исклучок од одредбите од оваа уредба, во 1957 година ќе се врши привремено финансирање од фондот.

Привременото финансирање го одобрува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Претсметката на фондот за 1957 година дополнително ќе се поднесе на одобрување заедно со претсметката на фондот за 1956 година.

Член 19

Упатства за примена на оваа уредба ќе издава, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, во спогодба со Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Член 20

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 266

19 јули 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

398.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА****Член 1**

Во Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/56) во членот 39 ставот 2 се менува така што да гласи:

„Делот на сопствените средства што се должни корисниците на заемите да го обезбедат за да добијат заем од фондот, го пропишува за одделни категории интересенти народниот одбор на општината во проценти од претсметковната вредност на работите.“

Во истиот член во ставот 3 место зборовите: „20 години“ се ставаат зборовите: „30 години“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 272
19 јули 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

399.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТА****Член 1**

Во Уредбата за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55) во членот 7 ставот 4 се менува и гласи:

„Сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет може, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, да ги пропишува продажните цени на житата и нивните преработки, односно начинот на формирање на продажните цени на овие производи.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 271
19 јули 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

400.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53, 55/54 и 24/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ****Член 1**

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 53/56,

1/57, 13/57, 16/57, 18/57 и 24/57) во делот А тар. број 91 се менува и гласи:

„Биљно уље за исхрану, сем — — — — — динари
маслиновог и од соје — — — — — 59“

Во забелешката кон истиот тар. број, по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) Порез на промет по стопи од 59 динара на 1 кг биљног уља за исхрану, сем маслиновог и од соје, наплаќивање се на промет уља које је произведено од уљарица рода 1957 године и следећих година, или које је произведено од уљарица или сировог уља увезених после 1 августа 1957 године. На промет биљног уља, сем маслиновог, произведеног од уљарица рода 1956 године и ранијих година, као и произведеног од уљарица или сировог уља увезених до 1 августа 1957 године, наплаќивање се порез на промет по досадашњој стопи од 60 динара на 1 кг за биљно уље од соје и 110 динара по 1 кг за остало биљно уље за исхрану.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1957 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 265
19 јули 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

401.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Во Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) во членот 35 се брише ставот 3.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 269
19 јули 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

402.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЛНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ****Член 1**

Во Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55), во членот 70 став 1 се брише точката 2.

Во истиот член се додава нов став 2, кој гласи: „Сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет може, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите и

од Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, да ги определи цените по кои стопанските организации ќе купуваат селскостопански производи од земјоделските задруги, од селанските работни задруги, од земјоделските стопанства, од економиите и од другите производителни организации, како и од индивидуалните производители.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 268
19 јули 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

403.

Врз основа на членот 13 од Законот за државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/48), во врска со членот 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ

Член 1

Во Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) членот 7 се менува и гласи:

„Дополнителните плати се исплатуваат на тогвар на редовните лични расходи, а наградите — од фондот за наградување на службениците и работниците на Народната банка, чии средства се формираат од остварениот вишок на приходите над расходите според одобрената завршна сметка.

Наградата се исплатува по приемот на решението од надлежниот орган за завршната сметка за односната година.

Поблиски прописи за определување на дополнителните плати и за исплата на наградата донесува управниот одбор на Народната банка.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 268
19 јули 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

404.

Врз основа на членот 35 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) и членот 140 став 1 точка 6 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОБНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Како пробно производство во смисла на оваа одлука се подразбира почетната производна дејност на погоните на стопанските организации заради испитување на функционирањето на новите производни постројки или производството во тие погони

за времето што е определено со одредбите од оваа одлука.

Пробно производство можат да имаат новоизградените стопански организации и погони, а по исклучок и постојните стопански организации и погони, ако се извршени нови додајни инвестиции на опрема и ако битно е променет нивниот дотогашен технолошки процес.

2. Одредбите од оваа одлука за пробното производство можат да се применат само на производството на индустриски и рударски стопански организации и нивни погони, како и на индустриските и рударските погони од стопанските организации на други стопански области.

3. Пробното производство го одобрува советот на народниот одбор на општината надлежен за работите на стопанството, по барање од заинтересираната стопанска организација, а за претпријатијата од членот 2 на Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) — Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Стопанската организација што бара одобрение за пробно производство е должна да приложи соодветно подробно техничко, технолошко и економско образложение кон своето барање за одобрение на пробното производство.

Решението за одобрување на пробното производство ќе им го достави советот на народниот одбор на општината надлежен за работите на стопанството односно Државниот секретаријат за работи на народната одбрана: на стопанската организација на која пробното производство и' е одобрено, на банката кај која стопанската организација има своја жиро-сметка, на банката кај која стопанската организација користела инвестиционен заем, на околинската управа за приходи и на секретаријатот за индустрија на републичкиот извршен совет.

4. Пробно производство на стопанска организација односно погон може да се одобри најдолго за време од 12 месеци. Во решението за одобрување на пробното производство мора да се назначи денот на почетокот и завршокот на пробното производство.

5. Ако во текот на траењето на пробното производство поради битни технички неисправности настанал прекин во основното производство, и ако тој прекин траел најмалку еден месец, советот на народниот одбор на општината надлежен за работите на стопанството, по предлог од стопанската организација, рокот за траење на пробното производство може да го продолжи за онолку колку траел прекиот на пробното производство.

6. Стопанската организација на која и' е одобрено пробно производство може да премине на редовно производство пред истекот на рокот што е определен за пробно производство за што е должна да го извести органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на стопанството односно Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, а овие органи другите органи и организации од точката 3 став 3 на оваа одлука.

7. Обртните средства за пробно производство се определуваат и се формираат според важечките прописи за обртните средства.

8. Платите на работниците на стопанската организација во пробно производство се регулираат според прописите за платите на работниците во стопанските организации.

Платите на работниците на стопанската организација во пробно производство се исплатуваат во износите определени со тарифниот правилник на стопанската организација и во случај кога финансискиот резултат на пробното производство е негативен, а ако во пробно производство се набават само одделни погони на стопанска организација, платите на работниците запослени во погонот што

е во пробно производство, се исплатуваат сразмерно со исплатените плати на работниците од другите погони на стопанската организација, ако работничкиот совет на стопанската организација не одлучи поинаку.

9. Стопанската организација е должна да води издвоена книговодствена евиденција за секој погон што врши пробно производство и посебно да ги утврдува и искажува резултатите од работењето на овие погони.

10. За време траењето на пробното производство стопанската организација не врши пресметување ниту уплата на интересот на основните средства што се во пробно производство.

11. Вкупниот приход на стопанската организација односно погонот за време на пробното производство се утврдува според прописите за утврдување на вкупниот приход на стопанските организации.

Вредноста на недовршеното производство, на запасите на готови производи, полупроизводи и материјали се утврдува со пописот (инвентарисањето) и со проценката на денот на истекот на рокот на пробното производство, односно на денот на составувањето на завршната сметка на крајот на годината според нивните фактични трошоци.

По исклучок, кога пазарните цени на готовите производи на денот на пописот се пониски од нивните фактични трошоци, пописот ќе се изврши по пазарните цени. Во овој случај ќе се изврши во иста сразмера и намалувањето на вредноста на запасите на недовршено производство и на полупроизводите. Со разликата што ќе се појави поради тоа ќе се постапи како со загуба при реализацијата.

Во фактичните трошоци на запасите на недовршено производство, полупроизводи и готови производи се засметува и соодветниот дел од оние трошоци што им се заеднички на погонот што е во пробно производство и на другите погони, како што се трошоците на управно-продажната режија.

Пописот и проценката ја врши комисијата определена според општите прописи за спроведувањето на пописот (инвентарисањето) кај стопанските организации, со тоа еден член на комисијата да именува органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на финансииите.

12. За време траењето на пробното производство стопанската организација е должна да ги составува и поднесува извештаите за периодичните пресметки, а на крајот од деловната година да состави и поднесе годишна пресметка (завршна сметка) и тоа посебно за секој погон што врши пробно производство, во сроковите и на начинот што се пропишани за составувањето и поднесувањето на извештаите за периодичната пресметка односно завршната сметка на стопанската организација.

13. Стопанската организација е должна во рок од 30 дена по истекот на рокот за траење на пробното производство да состави конечна пресметка (завршна сметка) за резултатот на работењето.

Ако пробното производство се протега на две години, на крајот од првата година ќе се состави пресметка на пробното производство за таа година а по истекот на пробното производство — конечна пресметка за целото пробно производство.

14. Ако во текот на една година повеќе погони од една стопанска организација биле во пробно производство, стопанската организација е должна во рок од 30 дена по истекот на траењето на пробното производство на погонот кој најдоцна го завршил пробното производство, да состави збирна пресметка (завршна сметка) за сите тие погони, и во таа пресметка да изврши пребивање на позитивните и негативните резултати на работењето на одделни погони и со конечниот резултат да постапи според одредбите од оваа одлука како и да е во

прашање резултат од работењето на еден погон.

15. Конечната пресметка (завршната сметка) на пробното производство на стопанска организација односно погон подлежува на одобрение и согласност од надлежните органи според прописите за завршните сметки на стопанските организации.

16. Ако пробното производство, утврдено со конечната пресметка, е завршено без загуба, распределбата на остварениот вкупен приход ќе се изврши според прописите што важат за распределбата на вкупниот приход на соодветна стопанска организација.

17. Ако пробното производство, утврдено со конечната пресметка, е завршено со загуба, Народната банка ќе и одобри на стопанската организација посебен кредит за покривање на таа загуба.

Срокот за отплата на кредитот од претходниот став не може да биде подолг од пет години за стопанската организација која во целост или во поголем дел била во пробно производство, а три години за стопанската организација чии само одделни погони биле во пробно производство.

Отплатата на кредитот се врши во еднакви годишни рати на товар на остварената добивка по постапката и начинот за исплата на ануитетите по инвестиционите кредити.

Ако во еден пресметковен период не е остварена достаточна добивка за отплата на соодветната рата, неисплатениот дел од ратата се пренесува на наредниот исплатен срок.

При одобрувањето на кредитите од ст. 1 и 2 на оваа точка, Народната банка ја цени кредитната способност на стопанската организација и може да бара гаранција од политичко-територијалните единици според важечките прописи.

18. Ако стопанската организација, чија изградба е финансирана делум или во целост од средствата на Општиот инвестиционен фонд, врши пробно производство на сите погони, се ослободува, покрај олесненијата од точката 10 на оваа одлука, од плаќањето на придонесот за буџетите и за општенствените инвестициони фондови и на сојузниот данок на добивка, а рударските претпријатија — и од плаќањето на рударскиот придонес, и тоа само за периодот на пробното производство до пристигањето на првиот ануитет за заемот од средствата на Општиот инвестиционен фонд.

Ако стопанската организација од претходниот став во периодот на пробното производство оствари добивка, ќе ја употреби за плати на работниците и за средства за самостојно располагање.

Советот надлежен за работите на стопанството на народниот одбор на општината утврдува во која сразмера стопанската организација издвојува од остварената добивка од ставот 2 на оваа точка дел за плати и дел за средства за самостојно располагање.

Периодот на пробното производство во кој стопанската организација може да ги користи олесненијата во смисла на претходните ставови, не може да биде подолг од шест месеци од почетокот на пробното производство, и тој не може да се продолжи, без оглед на траењето на пробното производство.

19. За пробното производство од претходната точка одобрението се дава според точката 3 од оваа одлука, со тоа советот на народниот одбор на општината надлежен за работите на стопанството да е должен решението за одобрувањето на пробното производство да им го достави и на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансииите и на Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет.

Стопанските организации односно погоните што ќе го отпочнат производството во онаа дејност поради која се наоѓаат во пробно производство пред да добијат одобрение за пробно производство, не можат да ги користат олесненијата од претходната точка.

20. На погоните што се наоѓаат во пробно производство, на денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе се применуваат одредбите од Одлуката за пробното производство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55) до крајот на нивното пробно производство, а најдоцна до 31 декември 1957 година.

Ако пробното производство од претходниот став се продолжи по 31 декември 1957 година за тој период ќе се состави посебна конечна пресметка која ќе биде завршено пробното производство, според одредбите од оваа одлука.

21. Поблиски упатства за примена на оваа одлука ќе пропише по потреба Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

22. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за опитното производство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55) до колку се однесува на индустриските и рударските стопански организации и на индустриските и рударските погони од другите организации, а ќе се применува и натаму на селско-стопанските организации.

23. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 256

16 јули 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родолуб Чолаковиќ, с. р.

405.

Врз основа на членот 119 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ГРАДЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ ПАТИШТА

1. До донесувањето на соодветен закон, се овластуваат, и тоа:

а) Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет да може со согласност од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет да ги пропишува елементите и основните услови за проектирање на патишта и мостови на патиштата;

б) Сојузната управа за патишта да може со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет и од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет со свои правилници да ги пропишува техничките услови и мерки во поглед на проектирањето, градењето и одржувањето на патишта и да донесува упатства за примена на прописите за елементите и за основните услови за проектирање на патишта.

Со овие прописи Сојузната управа за патишта може со согласност од Државниот секретаријат за внатрешни работи да пропишува и одредби за претходните.

2. Инвестиционите програми и проекти за изградба и реконструкција на патиштата не можат да се одобрат ако не се во согласност со одредбата од точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 255

16 јули 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родолуб Чолаковиќ, с. р.

406.

Врз основа на членот 139 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1957 ГОДИНА ШТО ГО ОРГАНИЗИРАЛЕ ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА УСПЕХОТ ПО ВНАТРЕШНИ ЕКОНОМСКИ ЕДИНИЦИ

1. Стопанските организации што го организирале пресметувањето на успехот по внатрешни економски единици со примена на методот на постојаните цени до 1 јануари 1957 година, како и стопанските организации кои до 1 јануари 1957 година извршиле аналитичка процена на работните места и ги утврдиле планските нормативи на работната сила или на работите врз основа на остварувањата во годината што му претходела на извршувањето на аналитичката процена на работните места, можат да вршат расподелба на вкупниот приход во 1957 година според одредбите од главата II на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации, со отстапувањата предвидени во оваа одлука и ако ваквиот начин на расподелба на вкупниот приход им е одобрен со решение од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

2. За да можат стопанските организации да вршат расподелба на вкупниот приход според одредбите од точката 1 на оваа одлука, потребно е да му поднесат на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите образложен предлог со потребна документација најдоцна до 31 јули 1957 година.

3. Стопанските организации што вршат расподелба на вкупниот приход според одредбите од оваа одлука, издвојуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката износ што му одговара на определен процент на намалувањето на цената на чинењето (трошоците) остварен во однос на планираната цена на чинењето (трошоците) утврдена со примена на методот на постојаните цени засновани врз базата на остварените трошоци на стопанската организација во изминатата година.

Процентот од претходниот став го определува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите со решението со кое ја одобрува расподелбата на вкупниот приход според одредбите од оваа одлука.

Износот добиен со примена на процентот врз оствареното намалување на цената на чинењето стопанската организација го внесува во својот фонд за премии или во свои други фондови.

4. Стопанската организација што врши расподелба на вкупниот приход според одредбите од оваа одлука, нема право на посебно учество во добивката во смисла на чл. 45—49 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации.

5. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 258

16 јули 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родолуб Чолаковиќ, с. р.

107.

Врз основа на точката 1 и ставот 1 точката 5 одделот 5 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година Сојузниот извршен совет донесува:

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ И ОД ДРУГИТЕ ФОНДОВИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПОТРЕБИТЕ УТВРДЕНИ СО БУЏЕТИТЕ НА ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА 1957 ГОДИНА

1. Политичкотериторијалните единици во смисла на ставот 1 точката 5 одделот 5 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година можат да уплатат како приход на буџетот 20% од средствата на своите фондови, освен фондовите за кредитирање на станбената изградба, и тоа само за покрите на нивото на расходите на своите буџети утврдени во документацијата на Сојузниот општествен план за 1957 година. Средствата на своите фондови политичкотериторијалните единици не можат да ги употребат за зголемување на расходите на своите буџети преку тоа ниво.

2. Политичкотериторијалните единици за покрите на буџетските расходи поради нерамномерното притечување на приходите можат да користат краткорочни кредити од членот 26 на Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и членот 33 од Уредбата за краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) само под услов претходно за покрите на буџетските расходи да употреби 20% од текуштиот прилив на фондовските приходи од точката 1 на оваа одлука. Средствата од 20% од текуштиот прилив на фондовските приходи политичкотериторијалните единици можат да ги употребат за покрите на потребите утврдени со буџетите за 1957 година, привремено или дефинитивно без обврска за враќање.

3. Како текушт прилив на фондовските приходи од претходната точка се подразбират остварените приходи на тие фондови во 1957 година, без пренесените средства од 1956 година.

Во основницата за пресметување на 20% од текуштиот прилив на фондовските приходи што можат да се употребат за покрите на расходите на буџетите не влегуваат износите на дотациите што се дадени со определена намена кои треба да се извршат во 1957 година, како и средствата од склучените заеми ако е заемот склучен за финансирање на определени објекти во 1957 година. Дотациите што не се дадени со определена намена и средствата од заемите што не се склучени за финансирање на определени инвестициони објекти влегуваат во основницата од која се пресметуваат 20% од средствата на фондовите за буџетот. Дотациите дадени од буџетот на фондот за патишта и на фондот за водите се сметаат како дотации со определена намена и не влегуваат во основницата за пресметување на 20% од средствата на фондовите за буџетот.

4. На политичкотериторијалните единици банките не можат да им одобруваат краткорочни кредити за покрите на потребите утврдени со буџетите за 1957 година ако политичкотериторијалните единици претходно не постапиле во смисла на точката 2 од оваа одлука. Веќе одобрените кредити по овој основ банката ќе ги намали за 20% од текуштиот прилив на фондовските приходи во смисла на претходната точка, ако политичкотериторијалната единица веќе не ги употребила средствата на фондовите за покрите на потребите утврдени со буџетите за 1957 година.

5. Основницата за пресметување на височината на износот на краткорочните кредити што може да ги одобри банката за покрите на буџетските ра-

сходи поради нерамномерното притечување на приходите на буџетите на одделни политичкотериторијални единици не може да биде поголема од износот на утврдените буџетски расходи за односната народна република во документацијата на Сојузниот општествен план за 1957 година, намален за износот на инвестициите што е утврден во таа документација, како и за износите на средствата одобрени во буџетите за 1957 година за други цели предвидени во членот 3 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55) со исклучок на дотациите за фондот за патишта, за фондот за водите и за фондот за стипендии, ако такви дотации се одобрени во буџетот.

Основницата од претходниот став за политичкотериторијалните единици за територијата на народната република ќе ја утврди сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, а во рамките на оваа основница државниот секретаријат за работи на финансите на народната република — за околиците, односно органот на управата надлежен за работите на финансите на народниот одбор на околицата — за општините.

6. Политичкотериторијалните единици што кај банката склучиле кредит за покрите на текуштите расходи поради нерамномерното притечување на приходите, не можат на товар на буџетските средства да вршат финансирање на инвестициите до конечната отплата на овие кредити.

7. Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите ќе донесе упатства за спроведување на оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 240

12 јули 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

408.

Врз основа на членот 12 точка 3 од Уредбата за општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56), а во врска со членот 88 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОМЕТОТ НА ЖИТО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ЖИТО

1. Општите земјоделски задруги се должни во корист на своите фондови наменети за инвестиции да уплатат најмалку 2,5 динара за секој килограм продадено жито.

2. Сите други стопански организации што вршат промет на жито се должни при купувањето на жито според важечките прописи непосредно од индивидуалните производители или при купувањето на уем и ушур од приватни сопственици на мелници, воденици, вршалки и сл., да уплатат 4 динари за секој килограм купено жито во општествениот инвестиционен фонд на околицата на чие подрачје е купено житото.

3. Средствата на придонесот од точ. 1 и 2 на оваа одлука можат да се употребат за инвестиции што служат за унапредување на производството и прометот на жито. Остварените средства за придонесот за текуштата година можат да се трошат само во наредната година.

4. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на контрахираните количини жито од родот на 1957 година.

5. Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

6. Ова одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 253
16 јули 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

409.

Врз основа на членот 32 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА ДАВААТ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ АКТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за овластување одборите на Сојузниот извршен совет да даваат согласност на правилниците и на другите акти на сојузните органи на управата и на самостојните установи и организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/56) во точката I под 4 на крајот од алинејата 2 место точката се става точка и записка и се додава нова алинеја 3, која гласи:

„— дава согласност на прописите од Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет со кои се определуваат условите под кои установите и општествените организации можат да прикажуваат филмови и за лицата што не се нивни работници и службеници односно членови (член 58 став 2 од Основниот закон за филмот — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56)“.

411.

Врз основа на одделот 6 ставот 2 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ДОБИВКАТА ЗА СРЕДСТВА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Надворешнотрговските претпријатија ги утврдуваат и издвојуваат средствата за самостојно располагање според одредбите од оваа одлука.

Како надворешнотрговски претпријатија во смисла на оваа одлука се сметаат стопанските организации наведени во членот 56 ст. 3 и 4 и во членот 141 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57).

Ако основицата изнесува
во милиони динари

до	100	10 %
од 100 —	500	10 %
од 500 —	1.000	6 %
од 1.000 —	3.000	4,5 %
од 3.000 —	5.000	3 %
од 5.000 —	10.000	2,4 %
над	10.000	1,7 %

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 251
16 јули 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

410.

Врз основа на членот 140 став 1 точка 7 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за распределба на вкупниот приход на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55) во точката 8 се додава нов став 2, кој гласи:

„Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите да може да ги ослободи стопанските организации од обврската за плаќање амортизација и интерес на основните средства за опремата што ја набавиле заради изведување на работите во странство и ја внесле во земјата по завршетокот на работите, како и да може на стопанските организации да им го одложи плаќањето на ануитетите по заемите кај домашните банки за таа опрема — за времето додека не ја користат опремата.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 243
16 јули 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

2. Стопанските организации од претходниот член ги издвојуваат средствата за самостојно располагање од вкупните средства за општествените инвестициони фондови и за самостојно располагање издвоени од добивката според одредбите од одделот 5 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година, и тоа:

а) претпријатијата за извоз и увоз — сразмерно со остварениот промет сметајќи ги и работите извршени за туѓа сметка;

б) другите претпријатија од точката 1 на оваа одлука — сразмерно со остварениот вкупен приход од своето надворешнотрговско работење.

3. Средствата за самостојно располагање за надворешнотрговските претпријатија наведени во точката 1 од оваа одлука се издвојуваат од вкупните средства за општествените инвестициони фондови и за самостојно располагање според следните норми:

На име средствата за самостојно располагање припаѓа во промили

на износ од	100 —	500
од 100 —	500	1.000
од 500 —	1.000	3.000
од 1.000 —	3.000	5.000
од 3.000 —	5.000	10.000
над	10.000	10.000

Како основица од претходниот став служи:

а) кај претпријатијата за извоз и увоз — прометот искажан во извештајот по периодичната пресметка што ѝ се поднесува на банката;

б) кај другите претпријатија од точката 1 на оваа одлука — остварениот вкупен приход искажан во извештајот за периодичната пресметка што ѝ се поднесува на банката, помножен со дваесет.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Р. п. бр. 254
16 јули 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

412.

Врз основа на членот 32 став 1 точка 4 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации (Службен лист на ФНРЈ, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува:

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЛАДИЛНИЦИТЕ ИСПЛАТИТЕ НА АНУИТЕТИТЕ ДА ГИ ВРШАТ ОД СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД

1. Ладилниците, чија изградба е финансирана од средствата на Општиот инвестиционен фонд во целост или деломично, ануитетите по инвестиционите заеми одобрени за нивна изградба можат да ги исплатуваат од расположивите средства на амортизациониот фонд за замена што според важечките прописи можат да ги користат.

2. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите да донесе поблиски прописи за примена на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 257
16 јули 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

413.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55), а во врска со членот 39 став 2 од Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕЛОТ НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА КОЈ КОРИСНИЦИТЕ НА ЗАЕМИТЕ ОД ОПШТИНСКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА МОРААТ ДА ГО ВЛОЖАТ ВО СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

1. Се укинува Одлуката за делот на сопствените средства кој корисниците на заемите од општинскиот фонд за кредитирање станбената изградба мораат да го вложат во станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 245
16 јули 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

414.

Врз основа на членот 24 став 3 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗАРАДИ НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО

I. Југословенската инвестициона банка на градежните и на градежно-занаетчиските претпријатија во 1957 година може да им дава инвестициони заеми без конкурс од Општиот инвестиционен фонд заради набавка:

1) на железни скелиња, потпирачи на конструкции и на железни и други плати со цел за замена на дрвото;

2) на механизирана опрема за занаетчиските работи на високоградба што се вршат на градилиште;

3) на градежна механизација за високоградба;

4) на транспортни средства што ќе бидат користени од градежните и од градежно-занаетчиските претпријатија исклучиво на работите во високоградбата.

II. Југословенската инвестициона банка ќе пропише поблиски услови за давање заеми според оваа наредба.

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9528/2
5 јули 1957 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

415.

Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а по предлог од Југословенската инвестициона банка, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, издава

НАРЕДБА

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ НАМЕСТО ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЕЛАБОРАТИ ПО БАРАЊАТА ЗА ЗАЕМИ ПО XXII КОНКУРС

I. Со барањето за заем по XXII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на опрема („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57), ако претсметковната вредност на опремата чија употреба не е врсана со други инвестиции (неврсана опрема), или ако претсметковната вредност на инвестициите чиј составен дел е опремата за која се бара заемот, не го преминува износот од 10 милиони динари, заемобарателот може место инвестициониот елаборат предвиден во членот 18 став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции, да ѝ поднесе на Југословенската инвестициона банка документација која треба да содржи податоци за функцијата, намената и економската оправданост на инвестициите.

II. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12983
6 јули 1957 година
Белград

Државен секретар,
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

416.

Врз основа на членот 36 став 3 од Уредбата за катастарот на земјиштето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53 и 23/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД

1. Се одобруваат скалите на катастарскиот приход утврдени од Сојузната комисија за утврдување на катастарскиот приход кои се составен дел од оваа наредба и кои се отпечатени како посебно издание на „Службен лист на ФНРЈ“.

2. Скалите на катастарскиот приход од претходната точка ќе се применуваат од 1 јануари 1958 година, од кој ден престануваат да важат скалите на катастарскиот приход според кои е водено до тогаш оданочувањето на индивидуалните селско-стопански производители.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14223
13 јули 1957 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

417.

Врз основа на членот 7 од Уредбата за начинот на користење на средствата од фондовите основани со сојузни прописи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57) сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ОСНОВАНИ СО СОЈУЗНИ ПРОПИСИ ВО 1957 ГОДИНА

1. Уредбата за начинот на користење на средствата на фондовите основани со сојузни прописи (во натамошниот текст: уредба) се однесува на сите фондови на народните републики, автономните единици, околиите и општините што се основани со сојузни прописи, односно што се основани на темелот на сојузните прописи.

Прописите од уредбата не се однесуваат на паричните средства на месниот самопридонес заведен според прописите на Основниот закон за општинскиот локален данок и за месниот самопридонес („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55).

2. Процентите од членот 3 на уредбата се применуваат само на текуштите приходи остварени во текот на 1957 година, а не и на средствата пренесени од 1956 година. Ако политикотериторијална единица до влегувањето во сила на уредбата, а во смисла на одредбите од Одлуката за употреба на средствата на определените фондови во 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/57), од средствата на општествените инвестициони фондови и на фондовите за унапредување на шумарството им давала кредити за обртни средства на стопански организации, дадениот износ на кредитот ќе се одбие од вкупно остварените средства на односниот фонд (текушти и пренесени) во 1957 година, па процентите од членот 3 на уредбата ќе се применат врз остатокот од средствата. Ако се покаже дека е износот на дадените кредити за обртни средства

помал од пренесените средства од претходната година, процентите од членот 3 на уредбата ќе се применат на целиот износ на остварените текушти средства во 1957 година.

3. Ако фонд на една политикотериторијална единица учествува во средствата на фондот на друга политикотериторијална единица, процентите од членот 3 на уредбата се применуваат кај секој од овие фондови само врз делот на средствата што му припаѓа.

4. Процентите од членот 3 на уредбата не се применуваат на средствата што одделни фондови ги добиле на име дотација од буџетот, односно од фондовите кај кои овие проценти веќе биле применети.

Ануитетите што им се отстапени на републичките инвестициони фондови по инвестиционите заеми дадени од Општиот инвестиционен фонд, не се сметаат како дотации.

5. Средствата чие трошење било ограничено во 1956 година не можат да се трошат ни во 1957 година, освен за целите од членот 5 став 2 на уредбата и од точката VII од Одлуката за употреба на средствата на определените фондови во 1957 година.

6. Ако на денот на влегувањето во сила на уредбата потрошувачката на средства од одделни фондови била поголема од што изнесуваат слободните средства пресметани со примена на процентите од членот 3 на уредбата, натамошното трошење треба да се запре додека со приливот на слободните средства не се намирени потрошените вишоци.

Ако на денот на влегувањето во сила на уредбата на фондот нема достаточни средства за исплата на стасаните обврски спрема Општиот инвестиционен фонд според членот 5 од Уредбата, средствата на фондот не можат да се трошат во други цели додека обврските не бидат намирени. Ако за обврските спрема Општиот инвестиционен фонд што ќе стасат за плаќање по влегувањето во сила на уредбата, не ќе има во фондот достаточни средства, средствата на фондот не можат да се трошат во други цели додека тие обврски не бидат намирени.

7. Контролата над примената на прописите од уредбата ја врши банката и таа не смее да дозволи да дојде до пречекорување на потрошувачката на слободните средства, а управувачите на фондот треба правовремено да извршат распоред за трошење на средствата по инвеститори, партии и позиции, за да не дојде до пречекорување.

8. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14411
15 јули 1957 година
Белград

Државен потсекретар,
за работи на финансиите
Зоран Полич, с. р.

418.

Врз основа на точката I под 4 и точката II од Одлуката за овластување секретарот за индустрија на Сојузниот извршен совет да донесува технички прописи во областа на индустријата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ И ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ПОДЗЕМНИТЕ РУДНИЦИ ШТО СЕ ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕКСПЛОЗИВНИ ЈАМСКИ ГАСОВИ

1. За употреба на електричните уреди и за изведување електрични инсталации во подзем-

ните рудници што се загроени од експлозивни јамски гасови се донесуваат Технички прописи за употреба на електричните уреди и за изведување електрични инсталации во подземните рудници што се загроени од експлозивни јамски гасови, кои се составен дел од овој правилник.

2. Постојните уреди и инсталации, како и оние чие изведување е започнато пред влегувањето во сила на овој правилник, во рок од две години од готовото влегување во сила мораат да се доведат во склад со одредбите од техничките прописи од точката 1 на овој правилник.

3. Испитувањето на конструкцијата на S-уредите и на готовите производи во поглед на сигурноста против експлозија, издавањето на атест за исправноста на заштитата против експлозија и одлучувањето на електричните уреди сигурни против експлозија ги врши Комисијата за испитување на S-уредите со седиште во Загреб.

4. Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 942

6 јуни 1957 година

Белград

Секретар за индустрија на
Сојузниот извршен совет,
Маријан Цветковиќ, с. р.

419.

Врз основа на членот 49 став 2 и членот 92 став 2 од Уредбата за платите на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57) Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ГРУПНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО НЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ВОВЕДАТ ПРЕМИИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА СРОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА ПРЕМИИ

1. Железничките транспортни претпријатија, претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, стопанските организации за работи на проектирање и вршење други административни и интелектуални услуги, претпријатијата за прикажување на филмови, комуналните претпријатија освен претпријатијата на градскиот сообраќај, занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија што во свој состав имаат самостојни занаетчиски дуќани, претпријатијата за внатрешна трговија што вовеле плаќање по работен ефект за сите работници на стопанската организација и стопанските организации со паушална пресметка не се должни, во смисла на членот 49 став 1 од Уредбата за платите на работниците на стопанските организации, да воведат премии како форма на плати на работниците ниту да одвојуваат средства во фондот за премии.

2. Другите стопански организации се должни да воведат премии и да донесат правилници за премии најдоцна до 31 октомври 1957 година.

3. Стопанските организации од претходната точка што не ќе донесат правилник за премии во пропишаниот рок, не можат средствата одвоени во фондот за премии според привремените пресметки, потем тој рок па сè до денот на донесувањето на правилникот за премии, да ги употребат за премии, туку ќе ги внесат во фондот за самостојно располагање.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1367

15 јули 1957 година

Белград

Го заменува
Секретарот за трудот
на Сојузниот извршен совет
Помошник државен секретар,
инж. Спасоје Велимировиќ, с. р.

420.

Врз основа на Одлуката за спроведување аналитичка проценка на работните места во стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56) Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНАЛИЗА И СТЕПЕНУВАЊЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА

1. Стопанските организации во областа на индустријата се должни да извршат анализа и степенување во постапката на проценката на работните места според единствениот систем за аналитичка проценка на работните места кое е составен дел од оваа наредба.

2. Пропишаниот единствен систем на аналитичка проценка на работните места стопанските организации не можат да го поправаат нити менуваат.

3. Анализа на работните места стопанските организации ќе извршат врз основа на аналитичкиот прашалник, содржан во пропишаниот систем и врз основа на документацијата за пописот и описот на работните места.

Степенувањето на работните места стопанските организации ќе го извршат врз основа на податоците од анализата на работните места и дефинициите на барањето и степенот според пропишаниот систем.

4. Анализата и степенувањето на работните места во стопанските организации ќе ги извршат комисиите што го вршеле пописот и описот на работните места.

5. Стручните здруженије на стопанските организации ќе ја координираат работата на стопанските организации од соодветните стопански дејности на анализа и степенување со цел за постигнување реални резултати на проценката и правилни односи меѓу стопанските организации.

6. Сојузната индустриска комора ќе ја координира работата на стручните здруженија за извршување на анализата и степенувањето.

7. Анализата и степенувањето на работните места во смисла на оваа наредба стопанските организации во областа на индустријата се должни да извршат најдоцна до 31 октомври 1957 година.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1621

15 јули 1957 година

Белград

Го заменува
Секретарот за трудот
на Сојузниот извршен совет
Помошник на Државниот секретар,
инж. Спасоје Велимировиќ, с. р.

421.

Врз основа на точката б) одделот 1 гласата XXV на Сојузниот општествен план за 1957 година, во врска со членот 11 оддел I под а) точка 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ

1. Во Наредбата за определување тарифа за превоз на патници во цивилниот воздушен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56) на кра-

јот од точката I се додава нова релација, која гласи:

„17 Белград—Тиват или обратно во износ од 4.500“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 635

30 јуни 1957 година

Белград

Секретар за сообраќај и врски
на Сојузниот извршен совет,
Милорад Зориќ, с. р.

422.

Врз основа на членот 76 став 2 од Уредбата за платите на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57), Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПИСМЕНА- ТА ПРЕСМЕТКА НА ИСПЛАТЕНИТЕ ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Упатството за содржината и формата на писмената пресметка на исплатените плати на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/57), текстот во точката V под 1) се менува и гласи:

„1) одбивките: а) придонесот за буџетите од личниот доход и б) придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба во еден износ;“

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јули 1957 година.

Бр. 1035

12 јули 1957 година

Белград

Го заменува
Секретарот за трудот
на Сојузниот извршен совет
Помошник државен секретар,
инж. Спасоје Велимировиќ, с. р.

423.

Врз основа на точката II став 1 од Одлуката за утврдување подрачјата на окружните и околиските јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56), Сојузното јавно обвинителство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДЕНОТ НА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ТИ- ТОВ ВЕЛЕС

Окружното јавно обвинителство во Титов Велес ќе почне со работа на 15 јули 1957 година.

П. Бр. 275/57

9 јули 1957 година

Белград

Сојузен јавен обвинител,
Бранко Јевремовиќ, с. р.

424.

Врз основа на членот 17 став 1 од Уредбата за уписот на поморските бродови и кајаци на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/51), во врска со членот 22 оддел I точка 7 став 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежноста на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Управата за поморство и речен сообраќај издава

НАРЕДБУ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ УПИСНИК НА БРОВОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ ОД ДОЛГА И ГОЛЕМА КРАЈБРЕЖНА ПЛОВИДБА

1. Уписниците на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ од долга и голема крајбрежна на поморските бродови и кајаци на ФНРЈ) ќе ги водат управите на поморските области.

2. Бродовите од долга и голема крајбрежна пловидба на трговската морнарица на ФНРЈ ќе се запишуваат во соодветниот уписник кај онаа управа на поморската област на чие подрачје се наоѓа седиштето на органот на управувањето со бродот. Ако тоа седиште не се наоѓа на морскиот брег на ФНРЈ, за уписот на бродот во соодветниот уписник на бродовите е месно надлежна онаа управа на поморската област на која прво ќе ѝ биде поднесена писмена пријава за упис.

3. Уписите на бродовите од долга пловидба и на бродовите од голема крајбрежна пловидба, од уписниците што досега ги водела Управата на поморската област на Северен Јадран ќе се пренесат во соодветните уписници на управите на други поморски области. Ова пренесување ќе се изврши по службена должност, на начинот пропишан во членот 22 од Правилникот за извршување на Уредбата за упис на поморските бродови и кајаци на ФНРЈ (Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/51).

4. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување органот надлежен за водење уписник на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ од долга и голема крајбрежна пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/52).

5. Оваа наредба влегува во сила два месеца по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2417

29 јуни 1957 година

Белград

Директор
на Управата за поморство и речен сообраќај,
Мирослав Друстин, с. р.

425.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) и членот 3 под б) точка 11 од Уредбата за пренесување работите во надлежноста на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, со потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет и согласност од Комитетот за надворешна трговија, пропишуваат

ПРАВНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДАЛМАТИНСКАТА ЖАЛФИЈА I. Општи одредби

Член 1

Со одредбите од овој правилник се утврдува начинот на контролирање на квалитетот на далматинската жалфија наменета за извоз,

Член 2

Далматинската жалфија наменета за извоз подлежува на контрола за да се утврди дали со својот квалитет, начинот на пакувањето и ознаките на амбалажата, им одговара на прописите за извоз.

Член 3

Контролата се врши на складовите од извозникот пред опремањето на стоките.

Член 4

За вршење контрола на квалитетот на далматинската жалфија контролорот мора да има легитимација со која го докажува својството на контролор.

Оваа легитимација на контролорот му ја издава Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 5

Извозникот односно неговиот застапник е должен благовремено, а најдоцна на 72 часа пред утоварот на далматинската жалфија, да го извести за тоа контролорот, известувајќи го: за количината на стоките што ќе се товарат, за местото каде ќе се товарат тие, за транспортните средства во кои ќе се товарат и за датумот на товарењето.

II. Начин на прегледот на квалитетот**Член 6**

При контролата на далматинската жалфија што се отпрама заради извоз, контролорот ќе утврди:

1) дали таа му одговара на пропишаниот извозен квалитет. Заради преглед на квалитетот контролорот ќе отвори најмалку 10% од балите или вреќите по свој избор;

2) дали таа е упакувана во прописна амбалажа, дали балите со лисја на далматинската жалфија се прописно завиткани со нова јутена тканина и прописно поврзани со челична „циклоп“ лента;

3) дали на амбалажата се напишани сите ознаки пропишани во членот 4 од Правилникот за квалитетот и за начинот на пакување и означување на далматинската жалфија наменета за извоз;

4) дали таа е здрава и дали содржи туѓи примеси и туѓи мирисби.

По извршениот преглед контролорот ќе ги контролира балите и вреќите, а при издавањето на уверението за квалитетот контролорот ќе ја прегледа исправноста на пломбите.

III. Издавање на уверенија**Член 7**

Ако контролорот при контролата ќе утврди дека далматинската жалфија им одговара на пропишаните услови во поглед на квалитетот, начинот на пакување и ознаките на амбалажата ќе издаде уверение (сертификат) дека стоката може да се извезе во странство.

Уверението се издава на посебен формулар издаден од страна на Сојузната надворешнотрговска комора во шест рамногласни примероци, од кои два примерка контролорот приложува кон товарниот лист да ја следат стоката, третиот примерок го упатува седумдневно до Сојузната надворешнотрговска комора, четвртиот примерок го задржува за своја евиденција, а петтиот и шестиот примерок му го предава на извозникот.

Вториот примерок од уверението за квалитетот што ја следи стоката, го задржува на граница пограничната царинарница за своја евиденција. Потврдните и прописно пополнетите купони на ваквите уверенија, заверени со печат и потпис, царинарницата ги доставува седумдневно до Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 8

Ако контролорот при контролата утврди дека пратката со далматинска жалфија наменета за извоз не ги исполнува сите пропишани услови, нема да издаде уверение од членот 7 став 1 на овој правилник, туку ќе донесе решение за забрана на

извозот во кое ќе ги наведе причините поради кои не можел да го издаде уверението.

Решението за забрана на извозот ќе го издаде контролорот во три рамногласни примероци. Еден примерок контролорот му предава на извозникот, вториот го упатува седумдневно до Сојузната надворешнотрговска комора, а третиот го задржува за своја евиденција.

Контролорите се должни копиите од издадените уверенија за квалитетот и копиите од решенијата за забрана на извозот да ги доставуваат на Сојузната надворешнотрговска комора кон крајот на секоја недела, додека копиите од уверенијата за квалитетот и решенијата за забрана на извозот издадени кон крајот на месецот, да ги доставуваат првиот ден на наредниот месец, не чакајќи го седумдневниот срок.

IV. Пресуди и завршни одредби**Член 9**

Трошоците на контролата се утврдени со посебна тарифа.

Овие трошоци, како и патните трошоци на контролорите, паѓаат на товар на извозникот чиј производ е прегледан, и овој непосредно му ги исплатува на контролорот по извршената контрола на далматинската жалфија, без оглед дали во конкретниот случај дошло до издавање на уверение за квалитетот (сертификат) или до издавање на решение за забрана на извозот.

Член 10

Контролата на квалитетот на далматинската жалфија ќе се врши според одредбите од овој правилник од денот на неговото влегување во сила.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 27439

8 јули 1957 година

Белград

Сојуз на селскостопанско-шумарските

комори на ФНРЈ

Претседател

на Управниот одбор,

Иван Буковиќ, с. р.

Сојузна надворешнотрговска комора

Претседател

на Управниот одбор,

Руди Колак, с. р.

426.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) и членот 3 под б) точка 11 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, со потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет и согласност од Комитетот за надворешна трговија, пропишуваат

П Р А В И Л Н И К**ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ДАЛМАТИНСКАТА ЖАЛФИЈА НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ****Член 1**

Со одредбите од овој правилник се утврдуваат квалитетот и начинот на пакување и означување на далматинската жалфија наменета за извоз.

Далматинската жалфија може да се извезува како лист (*Folium Salviae officinalis Dalmatineae*), како гребена (триена), како сечена (концизирана) и како мелена во прав (пулверизирана).

Член 2

Листот на далматинска жалфија наменет за извоз е сув лист на растението жалфија (*Salvia officinalis*), во долгунеста, јајеста или копјеста

форма, во должина до 6 см. Листот од опачината е посветол со силно изразена нерватура и густо покриен со влакненца, а од лицето понекогаш со силно разредени влакненца. Шишката, долга до 3 см, составен е дел од листот. Листот мора да биде здрав, со сребренестосива до зеленкаеста, но никако со темно-зелена боја. Миризмата ѝ е ароматична, својствена на далматинската жалфија, а вкусот боа а чен, чл в ал т пн вачки.

Далматинската жалфија во лист смее да содржи до 4% потемниот дел, но 10% шишката долги до 4 см, а од туѓи примеси може да има с м д 1% д у т с е н и ј .

Член 3

Гребената (триената), сечената (концизираната) и мелената (пулверизираната) жалфија мора да биде здрава, во сребренестосива до зеленкаеста, но никако во темно-зелена боја, со миризма ароматична, својствена на далматинската жалфија, а со вкус слабо ароматичен, горчлив и малку отргнувачки. Не смее да содржи никакви туѓи примеси ни туѓа миризма.

Член 4

Лист од жалфија се пакува во пресувани бали со димензија $78 \times 47 \times 35$ см, со отстапување од 1-4. Балите мораат да бидат завиткани со нова јутена тканина и поврзани со три реда челични „циклоп“ ленти. Бруто тежина на балата е 50 кг. Листот на далматинска жалфија може да се пакува и непресувано во вреќи, ако во една пратка не се отпрема повеќе од 500 кг.

Гребена, сечена и мелена жалфија се пакува во вреќи со бруто тежина 30 до 50 кг, со тоа што вреќите мораат да бидат изедначени според тежината (егализирани).

На балите со жалфија мораат да бидат напишани со неизбришлива боја и со латиница следните ознаки:

- 1) заштитниот знак на далматинската жалфија;
- 2) product of Yugoslavia;
- 3) Dalmatian Sage Leavea;
- 4) бруто/нето тежина;
- 5) реден број.

Вреќите со жалфија мораат да ги носат истите ознаки како и балите, освен ознаката од точката 3 на претходниот став.

За жалфија извозникот мора да има и посебно уверение за нејзиното потекло. Ова уверение на извозникот на негово барање му го издава Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 5

Далматинска жалфија може да се транспортира со сите транспортни средства и да се товари до носивоста на транспортното средство.

Ако жалфијата се отпрема во денчени пратки, во вагоните и други транспортни средства во кои е товарена жалфијата не смеат да се товарат други стоки што би можеле штетно да влијаат врз квалитетот на жалфијата во текот на транспортот.

Балите и вреќите со далматинска жалфија мораат во транспортното средство да бидат сложени во правилни редови така што да се држат цврсто меѓусебно и за време транспортот да не се поместуваат од своето место и со тоа да предизвикуваат оштетување на стоките.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 27438

9 јули 1957 година
Белград

Сојуз на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ
Претседател
на Управниот одбор,
Иван Буковик, с. р.

Сојузна надворешнотрговска комора
Претседател
на Управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

427.

Врз основа на членот 10 став 2 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора во спогодба со Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, ја утврдува

ЛИСТА НА РУЧНИ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ДАЛМАТИНСКАТА ЖАЛФИЈА

За контрола на квалитетот на далматинската жалфија наменета за извоз се определуваат следните лица:

Ред. бр.	Презиме и име	За утоварната станица
1	Табалин инж. Фрањо	Дубровник и Требиње
2	Рајевац мр. рн. Момчило	Дубровник и Требиње
3	Вернаси инж. Никола	Сплит
4	Надали инж. Петар	Сплит
5	Поробик инж. Владо	Рисан

Бр. 26864

2 јули 1957 година
Белград

Сојузна надворешнотрговска комора
Претседател на Управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

428.

Врз основа на точката II од Наредбата за давање инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд заради набавка на опрема за градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57 членот 24 став 5 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) и точката 6 одделот 1 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, а по прибавената согласност од сојузниот Државен секретар за работи на финансите Југословенската инвестициона банка донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОЕН ФОНД ЗАРАДИ НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО

I. Југословенската инвестициона банка од средствата на Општиот инвестиционен фонд ќе дава инвестициони заеми без конкурс за набавка и тоа:

- 1) на железни скелиња, потпирачи на конструкции и железни и други оплати со цел за замена на дрвото;
- 2) на механизирани опрема за занаетчиските работи за високоградбите што се вршат на градилиште;

- 3) на градежна механизација за високоградба;
- 4) на транспортни средства што ќе бидат користени од градежни и градежно-занаетчиски претпријатија исклучиво при работите во високоградба.

Заемите за набавка на опремата наведена во претходниот став ќе ги дава Југословенската инвестициона банка само под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот односно гарантот да се обезбедува потполна набавка на опремата за која се бара заемот.

II. Заеми според оваа одлука нема да се даваат за набавка на опрема чие финансирање е веќе започнато.

III. Барања за заем според оваа одлука можат да поднесуваат градежните претпријатија и градежно-занаетчиските претпријатија.

IV. Заемите за набавка на опремата наведена во точката I од оваа одлука им се дават само на оние претпријатија кои во достаточна мера ја

користат механизацијата со која веќе располагаат и кои имаат склучени зделки за кои им е потребно дополнително на постојната механизација.

V. Од средствата на заемите според оваа одлука не може да се набавува опремата што веќе била употребувана.

VI. Заемите според оваа одлука ќе се даваат со интерес од 3% годишно и со срок за отплата до 10 години.

VII. Заемобарателите се должни во трошоците на инвестициите да учествуваат со сопствени средства во височина од 10% од претсметковната вредност на инвестициите.

VIII. Заемобарателите се должни во смисла на Уредбата за заеми за инвестиции и Одлуката за определување височината на гарантниот износ по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) да депонираат кај банката гарантен износ во височина од 5% од износот на одобриениот заем.

IX. Заемобарателите можат да поднесат барање за заем заради набавка на опрема за градежништвото само ако вредноста на опремата што треба да се подмири од заемот не е помала од 1 милион динари.

X. Барањето за заем се поднесува на обрасците што ги издава Југословенската инвестициона банка, и треба да ги содржи податоците пропишани во членот 16 од Уредбата за заеми за инвестиции.

XI. Кон барањето за заем се поднесува:

1) инвестиционен елаборат изработен врз база на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, а кој содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 38/55, 54/55), мислење и предлог од надлежната ревизиона комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма со назначување на вредноста и капацитетот објектот чија набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што ја одобрил инвестиционата програма.

Инвестиционата програма треба да ги содржи разработени оние податоци предвидени со Уредбата за изработката и одобрувањето на инвестиционата програма што ѝ одговараат на природата на инвестициите за кои се бара заем и покажуваат оправданост на инвестиционото вложување;

б) спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики, како и со назначување на цените за секоја позиција на опремата и за трошоците на транспортот.

Кон инвестициониот елаборат треба да се дадат и податоците предвидени во посебните обрасци на барањето за заем;

2) доказ дека се обезбедени средства за полагање гарантен износ и за учество во трошоците на инвестициите.

XII. Заемите им се одобруваат само на кредитно способни заемобаратели.

XIII. Заемобарателот е должен кон барањето за заем да ѝ поднесе на Југословенската инвестициона банка потврда за кредитната способност издадена од страна на банката кај која заемобарателот има текушта односно жиро сметка. Потврдата се издава на пропишаниот банчин образец.

XIV. Заемобарателот е должен за заемот да обезбеди гаранција од народниот одбор на околината. Банката може да го услови одобрувањето на заемот и со други гаранции во врска со заемот.

XV. Одобриениот заем заемобарателот ќе може да го користи дури ќе ја докаже можноста за набавка на опремата (врз основа на понуда и слично).

XVI. Барањето за добивање заем и инвестиционите елаборати со сите прилози во три примерка и се поднесуваат на надлежната филијала или на републиканската централа на Југословенската инвестициона банка.

XVII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О. бр. 511

21 јуни 1957 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Генерален директор,
Августин Павиќ, с. р.

Претседател
на Управниот одбор,
Никола Минчев, с. р.

429.

Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а по прибавената согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии, Југословенската инвестициона банка распишува

XXII КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА

I. Југословенската инвестициона банка ќе дава по овој конкурс инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на опрема за намените за кои не е предвидено давање заеми по досега објавените конкурси и одлуки на Југословенската инвестициона банка.

Видовите на опремата за која ќе се даваат заеми по овој конкурс ќе ги определува повремено Југословенската инвестициона банка. За видовите на опремата за чија набавка се даваат заеми, заинтересираните ќе можат да се известат кај секоја банчина деловна единица.

II. На овој конкурс можат да учествуваат стопанските организации, задругите и нивните сојузи, установите со самостојно финансирање, како и политичкостериторијалните единици.

III. Заемите според овој конкурс ќе се даваат под услов со бараниот заем и со средствата на корисникот на заемот односно гарантот да се обезбедува целосна изградба односно довршување на објектот за кој се набавува опремата и негово оспособување за работа.

Барањата за заем според овој конкурс можат да се поднесат само ако претсметковната вредност на опремата не е помала од два милиони динари.

IV. Барањето за заем треба да ги содржи податоците наведени во членот 16 од Уредбата за заеми за инвестиции, а се поднесува на пропишаните банчини обрасци, кои можат да се добијат кај нејзините филијали.

V. Заемобарателите по овој конкурс се должни, ако е учеството во трошоците на инвестициите пропишано, да учествуваат во трошоците на инвестициите и со сопствени средства во износот што за тој вид инвестиции е пропишан.

VI. Заемите по овој конкурс ќе им се даваат првенствено на оние заемобаратели, што ќе понудат:

1) поголемо сопствено учество во трошоците на инвестициите;

2) покус срок за враќање на заемот.

VII. Заемите по овој конкурс ќе се даваат со 40% годишен интерес. Срокот за враќање на заемот не може да биде подолг од сроковите определени во важечките прописи за истите видови инвестиции.

По исклучок од претходниот став, заемите за набавка на опрема што се набавува од странски кредитни аранжмани, не ќе се даваат во поглед на брокот за враќање, височината на интересната норма и на другите додајни трошоци со поповолни услови од условите предвидени со тие кредитни аранжмани.

VIII. Заемобарателите можат да поднесуваат барања за заеми по овој конкурс во текот на целата година.

По поднесените барања Банката секој месец ќе донесува одлуки за давање заеми.

IX. Во смисла на Уредбата за заемите за инвестиции како и Одлуката за определување височината на гарантниот износ по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) заемобарателот е должен кај Банката да го депонира пропишаниот гарантен износ.

X. Ако претсметковната вредност на опремата чија употреба не е врзана со другите инвестиции (неврзана опрема), или ако претсметковната вредност на инвестициите чиј составен дел е опремата за која се бара заемот по овој конкурс, го преминува износот од 10 милиони динари, заемобарателот кон барањето за заем поднесува инвестиционен елаборат, кој треба да содржи:

1) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработката и одобрувањето на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54, 38/55, 54/55), мислење и предлог на надлежната ревизиона комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мрсаат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го донесол решението за одобрување на инвестиционата програма;

2) спецификација на опремата со назначување на главната карактеристика, како и со назначување на цените за секоја позиција на опремата, одвоено за увозната а одвоено за домашната опрема. Во спецификацијата треба да се наведат и трошоците на монтажните работи, како и трошоците на транспортот.

XI. Ако претсметковната вредност на опремата чија употреба не е врзана со други инвестиции (неврзана опрема), или ако претсметковната вредност на инвестициите чиј составен дел е опремата за која се бара заемот по овој конкурс, не го надминува износот од 10 милиони динари, заемобарателот може место инвестициониот елаборат од претходната точка да ја поднесе само документацијата предвидена со Наредбата за документацијата што може да се поднесе наместо инвестиционите елаборати по барањата за заеми по XXII конкурс („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57).

XII. Заемобарателот е должен кон барањето за заем да ѝ поднесе на Банката доказ дека се обезбедени средства за полагање гарантен износ и за учество во трошоците на инвестициите.

XIII. Заемобарателот е должен да ги обезбеди оние гаранции од политичкотериторијалните единици, што ќе ги побара Банката според важечките прописи.

XV. Барањето за добивање заем и инвестициониот елаборат со сите прилози се поднесува во

четири примерка до надлежната деловна единица на Југословенската инвестициона банка.

О. бр. 542

24 јуни 1957 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Генерален директор,
Аугустин Папик, с. р.

Претседател
на Управниот одбор
Никола Минчев, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 11 став 2 од Уредбата за Југословенската инвестициона банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56) и членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, а по предлог од Сојузот на занаетчиските комори на ФНРЈ, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И НАЗНАЧУВАЊЕ
НОВ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА**

1. Се разрешува од должноста на член на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка Милан Недик, на кој му истече мандатот во Управниот одбор на Сојузот на занаетчиските комори на ФНРЈ, а кој како претставник на тој Сојуз беше именуван во Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка.

2. Се именува како претставник на Сојузот на занаетчиските комори на ФНРЈ за член на Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка Чедо Капор, сојузен народен пратеник и член на Претседателството на Сојузот на занаетчиските комори на ФНРЈ.

Б. бр. 2731

13 јули 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Бачко Зеловиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

Врз основа на точката 3 од Одлуката за Советот за прашања на организацијата и унапредувањето на јавната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/57), а со согласност од Одборот за организационо-управни прашања на Сојузниот извршен совет, Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊАТА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЈАВНАТА УПРАВА**

Во Советот за прашања на организацијата и унапредувањето на јавната управа се именуваат, и тоа:

I. за претседател Стјепановиќ др Никола, професор на Универзитетот во Белград;

II. за секретар Каделбург др Лавослав, помошник секретар за Општа управа на Сојузниот извршен совет;

III. за членови:

1. Осолник Богдан, секретар за просвета и култура на Сојузниот извршен совет,

2. Краус др Херберт, секретар за здравје на Сојузниот извршен совет,

3. Чобелиќ Никола, заменик директор на Сојузниот завод за стопанско планирање,

4. Балог др Никола, помошник секретар за општи стопански работи на Сојузниот извршен совет,

5. Пекиќ Павле, државен потсекретар за внатрешни работи,

6. Вучковиќ Милорад, државен советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет,

7. Николиќ Влада, помошник секретар на Сојузниот извршен совет,

8. Шакота Душан, секретар за општа управа

9. Бабиќ Миле, секретар за законодавство на Извршниот совет на НР Хрватска,

10. Конфорт др Саломон, секретар за законодавство на Извршниот совет на НР Босна и Херцеговина,

11. Радаковиќ Аца, секретар за општа управа на Извршниот совет на НР Хрватска,

12. Крстиќ Светозар, секретар за општа управа на Извршниот совет на НР Србија,

13. Тушек Мирко, секретар за општа управа на Извршниот совет на НР Словенија,

14. Ломпар Душан, помошник на сојузниот државен секретар за работи на финансиите,

15. Доманчиќ Анте, помошник на сојузниот државен секретар за промет со странство,

16. Пусиќ др Еуген, професор на Универзитетот во Загреб,

17. Дамњанов др Будимир, секретар за општа управа и организација на Извршниот совет на Автономна Покраина Војводина,

18. Миљаниќ Никола, вицегувернер на Народната банка,

19. Брусиќ др Јосип, член на Одборот за организација и здружување на Сојузната индустриска комора,

20. Поповиќ Света, претседател на Општината „Стари Град“ — Белград,

21. Ковачевиќ Мишо, секретар на Околискиот народен одбор Белград,

22. Бјеличиќ Сретен, секретар на Постојаната конференција на градовите,

23. Ковач др Павле, шеф на Бирото за организација на управата и стопанството,

24. Симовиќ Миодраг, началник на одделението за организација и систематизација во Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

Бр. 9820

29 јуни 1957 година

Белград

Секретар
за општа управа
на Сојузниот извршен совет,
Вуксан Љумовиќ, с. р.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за Советот за прашања на организацијата и унапредувањето на јавната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/57), Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИОТ ОДБОР НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЈАВНАТА УПРАВА

I. За членови на работниот одбор на Советот за прашања на организацијата и унапредувањето на

јавната управа се определуваат следните членови на Советот:

1) Балог др Никола, помошник секретар за општостопански работи на Сојузниот извршен совет;

2) Вучковиќ Милорад, државен советник на Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет;

3) Николиќ Влада, помошник секретар за Сојузниот извршен совет;

4) Ломпар Душан, помошник на сојузниот државен секретар за работи на финансиите;

5) Дамњанов др Будимир, секретар за општа управа и организација на Извршниот совет на Автономна Покраина Војводина;

6) Ковачевиќ Миша, секретар на Народниот одбор на околицата Белград;

7) Ковач др Павле, шеф на Бирото за организација на управата и стопанството;

8) Симовиќ Миодраг, началник на Одделението за организација и систематизација во Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет;

9) Бјеличиќ Сретен, секретар на Постојаната конференција на градовите.

II. Претседателот и секретарот на Советот за прашања на организацијата и унапредувањето на јавната управа едновременно се претседател и секретар на работниот одбор.

Бр. 11245

13 јули 1957 година

Белград

Секретар
за општа управа
на Сојузниот извршен совет,
Вуксан Љумовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
395. Указ за прогласување на Законот за виното — — — — —	581
Закон за виното — — — — —	581
396. Уредба за начинот на користење на средствата на фондовите основани со сојузни прописи — — — — —	587
397. Уредба за управување со Сојузниот фонд за унапредување на културните дејности	588
398. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба — —	589
399. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за прометот на жита — — —	589
400. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — —	589
401. Уредба за измена на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации — — — — —	590
402. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани — — —	590
403. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ	590

Страна	Страна
404. Одлука за пробното производство на стопанските организации — — — — —	590
405. Одлука за опластувањето за донесување технички прописи за проектирање, градење и одржување на патишта — — — — —	592
406. Одлука за расподелба на групниот приход на сопствени стопански организации во 1957 година што го организирале пресметувањето на успехот по внатрешни економски единици — — — — —	592
407. Одлука за начинот на користење на средствата од општествените инвестициони фондови и од другите фондови за покривање на потребите утврдени со буџетите на политичкотериторијалните единици за 1957 година — — — — —	593
408. Одлука за уплата на придонесот од производството на жито за унапредување на производството и прометот на жито — — — — —	593
409. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за овластување одборите на Сојузниот извршен совет да даваат согласност на правилниците и на другите акти на сојузните органи на управата и на самостојните установи и организации — — — — —	594
410. Одлука за дополнување на Одлуката за расподелба на групниот приход на стопанските организации што изведуваат инвестициони работи во странство — — — — —	594
411. Одлука за начинот на издвојување дел од добивката за средства за самостојно располагање за надворешнотрговските претпријатија — — — — —	595
412. Одлука за одобрение на ладисниците исплатите на ануитетите да ги вршат од средствата на амортизациониот фонд — — — — —	595
413. Одлука за укинување на Одлуката за делот на сопствените средства кој корисниците на заемите од општинскиот фонд за кредитирање на станбената изградба мораат да го вложат во станбената изградба — — — — —	595
414. Наредба за давање инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд заради набавка на опрема за градежништвото — — — — —	596
415. Наредба за документацијата што може да се поднесе наместо инвестиционите барања по барањата за заеми по XXII конкурс — — — — —	595
416. Наредба за одобрување скалите на катастарскиот приход — — — — —	596
417. Упатство за спроведување на Уредбата за начинот на користење на средствата од фондовите основани со сојузни прописи во 1937 година — — — — —	596
418. Правилник за техничките прописи за употреба на електричните уреди и за изведување електрични инсталации во подземните рудници што се загрозуени од експлозивни јамски гасови — — — — —	596
419. Наредба за определувањето на групите стопански организации што не се должни да воведат премии и за определувањето на рокот за донесување на правилниците за премии — — — — —	597
420. Наредба за извршување анализа и следење во постапката за проценка на работните места во стопанските организации во областа на индустријата — — — — —	597
421. Наредба за дополнување на Наредбата за определување тарифа за превоз на патници во цивилниот воздушен сообраќај — — — — —	597
422. Упатство за измена и дополнување на Упатството за содржината и формата на месената пресметка на исплатените плати на работниците на стопанските организации — — — — —	598
423. Решение за денот на почетокот на работата на Окружното јавно обвинителство во Титов Велес — — — — —	598
424. Наредба за определување на органите за водење уписник на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ од долга и голема крајбрежна пловидба — — — — —	598
425. Правилник за начинот на вршење контрола на квалитетот на далматинската жалфија — — — — —	598
426. Правилник за квалитетот и за начинот на пакување и означување на далматинската жалфија наменета за извоз — — — — —	599
427. Листа на стручните лица овластени за вршење контрола на квалитетот на далматинската жалфија — — — — —	600
428. Одлука за условите за давање инвестициони заеми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд заради набавка на опрема за градежништвото — — — — —	601
429. XXII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на опрема — — — — —	602

ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ АНАЛИТИЧКЕ ПРОЦЕНЕ РАДНИХ МЕСТА У ИНДУСТРИЈА

који је прописал секретар за рад Савезног извршног већа под бр. 1621 од 15 јула 1957 године, објављен је као прилог „Службеног листа ФНРЈ“ бр. 31 од 24 јула 1957 године

Цена 60 динара.

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕБУ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ПОДЗЕМНИМ РУДНИЦИМА КОЈИ СУ УГРОЖЕНИ ОД ЕКСПЛОЗИВНИХ ЈАМСКИХ ГАСОВА

које је прописал секретар за индустрију Савезног извршног већа под бр. 912 од 6 јуна 1957 године, објављени су као прилог „Службеног листа ФНРЈ“ бр. 31 од 24 јула 1957 године

Цена 50 динара.

ЛЕСТИЦИТЕ КАТАРСКОГ ПРИХОДА

које је прописал савезни државни секретар за послове финансија под бр. 14223 од 13 јула 1957 године, објављени су као прилог „Службеног листа ФНРЈ“ бр. 31 од 24 јула 1957 године.

Поручбине прима Комерцијално одељење „Службеног листа ФНРЈ“, Београд, Краљевића Марка бр. 9, тел. 22-619 Жиро рачун 1032-Т-220.